

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 167 Год. LXVI | Четврток, 23 декември 2010

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3577. Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа.....	2	превземни, третираны или рециклирани отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на нивното подготвување и доставување.....	17
3578. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници...	5	3585. Правилник за формата и содржината на образецот на Годишниот извештај за постапувањето со отпадните батерии и акумулатори и начинот на неговото доставување, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција за количините и видовете на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија*.....	24
3579. Одлука за давање на согласност за задолжување на општина Центар со долгорочен кредит со девизна клаузула кај Тутунска банка АД – Скопје.....	16	3586. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 96/2010 од 15 декември 2010 година.....	30
3580. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максиллофацијална хирургија - Скопје.....	16	3587. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 121/2010 од 15 декември 2010 година.....	31
3581. Решение за именување членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа.....	16	3588. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	32
3582. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	16	3589. Правилник за начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот за пресметување на годишниот надоместок.....	32
3583. Решение за именување членови на Државната пописна комисија.....	17	3590. Решение за определување на матичните подрачја.....	34
3584. Правилник за формата и содржината на обрасците на извештаите за количините на собраните отпадни батерии и акумулатори и за количините на		Огласен дел	1-24

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3577.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 декември 2010 година.

Бр. 07-5192/1
23 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

Член 1

Во Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ број 58/2000, 44/2002 и 82/2008), во членот 11 точката 13 се менува и гласи:

„13. Министерство за информатичко општество и администрација;“.

Член 2

Во членот 12 став (1) по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија;“.

Член 3

Во членот 17 став (1) алинејата 2 се брише.

Во алинејата 12 зборовите: „и управната“ се бришат.

Алинејата 13 се брише.

Во ставот (2) алинејата 1 се брише.

Член 4

Во членот 21 став (1) алинеја 4 зборовите: „добитокот и“ се бришат.

Во ставот (1) по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- спроведување на политиката во областа на безбедноста на храна и храната за животни и ветеринарно здравство;“.

Во ставот (2) алинејата 1 се брише.

Член 5

Во членот 22 став (1) алинеја 6 зборовите: „прехранбените производи и“ се бришат.

Во ставот (2) алинејата 2 се брише.

Член 6

Членот 26-а се менува и гласи:

„(1) Министерството за информатичко општество и администрација ги врши работите што се однесуваат на:

- развојот и промоцијата на информатичкото општество,

- креирањето и водењето на регистар на информациите и комуникациските системи и информатичката опрема во рамките на органите на државната управа,

- интегрираната информатичка и комуникациска мрежа, базите на податоци, меѓусебното поврзување и размена на информации, безбедносните аспекти и развојот на инфраструктурата на државните органи, правните и другите лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања,

- следењето на состојбите со информациските и телекомуникациските технологии и воведување на меѓународни стандарди,

- телекомуникациите и телекомуникациската инфраструктура,

- радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура,

- законското уредување на прашањата во врска со администрацијата,

- надзорот и обезбедувањето на единствена примена на прописите што се однесуваат на државните и јавните службеници,

- развивањето на политиката поврзана со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на државните и јавните службеници,

- класификацијата и описот на работните места, платите и надоместоците на плати на државните и јавните службеници,

- водењето Регистар за државните и јавните службеници,

- подготвувањето стратешки документи за ефикасното и ефективното работење, обуката и стручното усовршување на државните и јавните службеници, организирање и спроведување на обуката,

- развојот и координацијата на политиките во врска со управувањето со човечките ресурси,

- реформата во јавната администрација,

- остварувањето на меѓународна соработка по прашања од негова надлежност,

- државната управа,

- управната постапка,

- управниот надзор и

- врши и други работи утврдени со закон.

(2) Во состав на Министерството за информатичко општество и администрација е

- Државниот управен инспекторат.“

Член 7

Во членот 27 став (1) алинеите 5 и 6 се бришат.

Член 8

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:

„Член 33-а

„(1) Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на безбедноста на храната и храната за животни; организацијата и одговорноста во вршењето на ветеринарната дејност; спроведувањето, контролата, надзорот и следењето на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните; заштитата и благосостојбата на животните во однос на нивното одгледување, чувањето, грижата и сместувањето, фармското држење и искористување, транспортот, постапувањето со животните заради обезбедување здравствена заштита на граѓаните; заштитата и благосостојбата на кучињата и домашните миленици, животните во зоолошките градини и животните кои се користат во експериментални и други научни цели; нуспроизводите од животинско потекло; идентификацијата и регистрацијата на фармските и други животни; ветеринарно-медицинските препарати; контролата на квалитетот на храната со исклучок на примарното земјоделско производство и други работи од значење на ветеринарното здравство, безбедноста на храната и храната за животни.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија има својство на правно лице.“

Член 9

Со денот на започнувањето на примената на овој закон:

- Министерството за информатичко општество продолжува да работи како Министерство за информатичко општество и администрација и

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна продолжуваат да работат како Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Член 10

Со денот на започнувањето на примената на овој закон вработените во:

- Министерството за информатичко општество продолжуваат да работат во Министерството за информатичко општество и администрација,

- Министерството за правда кои ги вршат работите кои се однесуваат на реформата на јавната администрација и државната управа се преземаат во Министерството за информатичко општество и администрација,

- Државниот управен инспекторат се презема во Министерството за информатичко општество и администрација,

- Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и Секретаријатот за европски прашања кои ги вршат работите што се однесуваат на реформата на јавната администрација се преземаат во Министерството за информатичко општество и администрација и

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна продолжуваат да работат во Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Опремата, документацијата и другите средства од Министерството за информатичко општество остануваат во Министерството за информатичко општество и администрација.

Со денот на започнувањето на примената на овој закон опремата, документацијата и другите средства од

- Управата за ветеринарство и Дирекцијата за храна се преземаат во Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија.

Член 11

Вработените во Министерството за транспорт и врски, кои ги вршат работите што се однесуваат на телекомуникациите, телекомуникациската инфраструктура, радиодифузијата и радиодифузната инфраструктура, како и опремата, документацијата и другите средства се преземаат во Министерството за информатичко општество и администрација од 1 јануари 2012 година.

Член 12

Одредбите од членот 6 на овој закон со кој се менува членот 26-а во однос на ставот (1) алинеи 5 и 6 ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година.

Одредбите од членот 7 на овој закон со кој во членот 27 став (1) се бришат алинеите 5 и 6 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2011 година.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR ORGANIZIMIN DHE PUNEN E ORGANEVE
TË ADMINISTRATES SHTETERORE****Neni 1**

Në Ligjin për organizimin dhe punen e organeve të administrates shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 58/2000, 44/2002 dhe 82/2008), në nenin 11 pika 13 ndryshohet si vijon:

"13. Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administrates;"

Neni 2

Në nenin 12 paragrafi (1) pas alinës 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:

"- Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Maqedonisë,"

Neni 3

Në nenin 17 paragrafi (1) alineja 2 shlyhet.

Në alinën 12 fjalet: "dhe administrative" shlyhen.

Alineja 13 shlyhet.

Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 21 paragrafi (1) alineja 4 fjalet: "bagetise dhe" shlyhen.

Në paragrafin (1) pas alinës 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:

"-zbatimin e politikës në sferën e sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë dhe shëndetësisë veterinarë,"

Në paragrafin (2) alineja 1 shlyhet.

Neni 5

Në nenin 22 paragrafi (1) alineja 6 fjalet: "produkteve ushqimore dhe" shlyhen.

Në paragrafin (2) alineja 2 shlyhet.

Neni 6

Neni 26-a ndryshohet si vijon:

"(1) Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administrates i kryen punet që kanë të bëjnë me:

- zhvillimin dhe promovimin e shoqerise informatike,
- krijimin dhe udhëheqjen e regjistrit të sistemeve informative dhe komunikuese dhe pajisjes informatike në kuader të organeve të administrates shtetërore,
- rrjetin e integruar informatik dhe komunikues, bazat e të dhënave, lidhjen e ndërsjelle dhe shkëmbimin e informatave, aspektet e sigurise dhe zhvillimin e infrastruktures së organeve shtetërore, personat juridike dhe personat tjerë të cilët me ligj janë të ngarkuar që të kryejnë autorizime publike,
- ndjekjen e gjendjeve me teknologjite informative dhe telekomunikuese dhe vendosjen e standardeve ndërkombëtare,
- telekomunikimet dhe infrastrukturen telekomunikuese;
- radiodifuzionin dhe infrastrukturen e radiodifuzionit,
- rregullimin ligjor të ceshtjeve lidhur me administratën,
- mbikeqyrjen dhe sigurimin e zbatimit unik të rregullave që kanë të bëjnë me nepunesit shtetërore dhe publike,
- zhvillimin e politikës lidhur me të drejtat, detyrat, përgjegjësitë dhe vlerësimin e nepunesve shtetërore dhe publike,
- klasifikimin dhe pershkrimin e vendeve të punës, rrogave dhe kompensimeve të rrogave të nepunesve shtetërore dhe publike,
- mbajtjen e Regjistrit të nepunesve shtetërore dhe publike,
- përpilimin e dokumenteve strategjike për punë efektive dhe efektive, trajnimin dhe ngritjen profesionale të nepunesve shtetërore dhe publike, organizimin dhe realizimin e trajnimit,
- zhvillimin dhe koordinimin e politikave lidhur me menaxhimin me resurse njerezore,
- reformat në administratën publike,
- realizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për ceshtje në kompetencë të saj,
- administratën shtetërore,
- procedurën administrative,
- mbikeqyrjen administrative dhe
- kryen edhe punë tjera të percaktuara me ligj.

(2) Në përberje të Ministrisë së Shoqerise Informatike dhe Administrates është:

- Inspektorati Shtetëror i Administrates."

Neni 7

Në nenin 27 paragrafi (1) alinete 5 dhe 6 shlyhen.

Neni 8

Pas nenit 33 shtohet neni i ri 33-a, si vijon:

"Neni 33-a

"(1) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikës së Maqedonise i kryen punët që kanë të bëjnë me sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë; organizimin dhe përgjegjësinë në kryerjen e veprimtarisë veterinarë; realizimin, kontrollin, mbikeqyrjen dhe ndjekjen e aktiviteteve të veterinarise në sferën e mbrojtjes shëndetësore të kafshëve; mbrojtjen dhe mireqenien e kafshëve lidhur me rritjen, ruajtjen, kujdesin dhe vendosjen e tyre, mbajtjen në ferma dhe shfrytëzimin, transportin, veprimin me kafshë për sigurimin e mbrojtjes shëndetësore të qytetareve; mbrojtjen dhe mireqenien e qenve dhe kafshëve kanakare, kafshëve në kopshtet zoologjike dhe kafshëve që shfrytëzohen për qëllime eksperimentale dhe qëllime tjera shkencore; nusproduktet me origjinë shtazore; identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve të fermave dhe kafshëve tjera; preparatet mjekësore

veterinare; kontrollin e kualitetit të ushqimit me përjashtim të prodhimit bujqësor primar dhe punë tjera me rendesi të shëndetësive veterinarë, sigurisë së ushqimit dhe ushqimit për kafshë.

(2) Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikës së Maqedonise e ka çelësin e personit juridik."

Neni 9

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji:

- Ministria e Shoqerise Informatike vazhdon të punojë si Ministri e Shoqerise Informatike dhe Administrates dhe
- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit vazhdojnë të punojnë si Agjenci e Ushqimit dhe Veterinarise e Republikës së Maqedonise.

Neni 10

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji të punësuarit në:

- Ministrinë e Shoqerise Informatike vazhdojnë të punojnë në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates,
- Ministrinë e Drejtësisë që kryejnë punë që kanë të bëjnë me reformat në administratën publike dhe administratën shtetërore, merren në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates,
- Inspektoratin Shtetëror Administrativ merren në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates;
- Sekretariatit e Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonise dhe Sekretariatit për Ceshtje Evropiane që kryejnë punë që kanë të bëjnë me reformat në administratën publike, merren në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates dhe
- Drejtorinë e Veterinarise dhe Drejtorinë e Ushqimit, vazhdojnë të punojnë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarise të Republikës së Maqedonise.

Pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera të Ministrisë së Shoqerise Informatike, mbeten në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates.

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera nga:

- Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Ushqimit, merren në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarise të Republikës së Maqedonise.

Neni 11

Të punësuarit në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, të cilët i kryejnë punët që kanë të bëjnë me telekomunikimet, infrastrukturen telekomunikuese, radiodifuzionin dhe infrastrukturen radiodifuzive, si dhe pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera, merren në Ministrinë e Shoqerise Informatike dhe Administrates nga 1 janari 2012.

Neni 12

Dispozitat nga neni 6 i këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 26-a lidhur me paragrafin (1) alinete 5 dhe 6, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2012.

Dispozitat nga neni 7 i këtij ligji me të cilat në nenin 27 paragrafi (1) shlyhen alinete 5 dhe 6 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administrates shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 58/2000, 44/2002 dhe 82/2008), do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2012.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", kurse do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2011.

3578.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 декември 2010 година.

Бр. 07-5193/1
23 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ****Член 1**

Во Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009 114/2009 и 35/10), во членот 1 зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација.“

Член 2

Во членот 3-а зборовите: „Армијата на Република Македонија,“ се бришат, а по зборовите: „Министерството за внатрешни работи,“ се додаваат зборовите: „овластени службени лица во воената служба за безбедност и разузнавање во Министерството за одбрана,“.

Член 3

Во членот 6 став (3) алинеи 2, 3 и 4 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Во ставот (5) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите „Министерството за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: Министерството)“.

Член 4

Во членот 6-а став (1) зборовите: „Агенцијата за државните службеници“ се заменуваат со зборовите: „Агенција за администрација“.

Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Агенцијата за администрација (во натамошниот текст: Агенцијата), е самостоен државен орган со својство на правно лице.

(2) Агенцијата за својата работа поднесува годишен извештај на усвојување до Собранието на Република Македонија, најдоцна до крајот на првото тримесечје на тековната, за претходната година.

(3) Агенцијата ги врши следниве работи:

- дава писмена согласност на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места на органите од членот 3 став (2) на овој закон,
- организира и спроведува постапка за селекција и вработување на државен службеник,
- одлучува по жалби и приговори на државните службеници, како второстепен орган и
- врши и други работи утврдени со закон.“

Член 6

Во членот 9 став (2) зборовите: „претходна согласност на Агенцијата и по“ се заменуваат со зборот „претходно“.

Член 7

Во членот 15 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Претседател на Комисијата за селекција по правило е раководителот на одделението, односно секторот во кој се вработува државен службеник, а другиот член на Комисијата од органот од членот 3 став (2) на овој закон по правило е раководителот или друг државен службеник од одделението, односно секторот за управување со човечки ресурси.“

Член 8

Во членот 16 став (1) по зборовите: „испит за државен службеник“ се става записка и се додаваат зборовите: „психолошки тест, тест за интегритет“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Испитот за државен службеник се состои од општ и практичен дел.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Психолошкиот тест со кој се проверуваат социјалните способности на кандидатите за извршување на работите и работните задачи во државната служба се состои од меѓународно признати психолошки тестови.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Тестот за интегритет со кој се проверуваат етичките и моралните вредности на кандидатот се состои од:

- тест кој се спроведува во писмена форма и анонимно, врз основа на стандардно утврдена листа на прашања и

- устен дел кој подразбира проверка на знаењата на кандидатот и можноста за изразување, елоквенција и разбирање на значењето на државната служба преку давање на одговори на прашања од општа култура.“

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „општ дел од испитот“ се заменуваат со зборот „испит“.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) За спроведувањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет Агенцијата ангажира стручни лица од независна и целосно акредитирана професионална институција, а психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно признати психолошки тестови.“

Во ставот (6) кој станува став (8) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација (во натамошниот текст: министерот)“.

Член 9

Во членот 17 став (2) зборовите: „20 дена“ се заменуваат со зборовите: „15 дена“, а зборовите: „16 дена“ се заменуваат со зборовите: „десет дена“.

Член 10

Во членот 17-а став (1) зборовите: „став (9)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“.

Во ставот 7 зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„(8) Против одлуката за избор од ставот (1) на овој член незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата, во рок од осум дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.“

Во ставот (9) првата реченица се брише

Ставот (11) се менува и гласи:

„(11) Против одлуката на Агенцијата незадоволниот кандидат има право на тужба пред надлежниот суд во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката“.

Во ставот (12) зборовите: „државен службеник“ се заменуваат со зборовите: „пробна работа“.

Член 11

Во членот 17-б став (1) по зборовите: „државен службеник“ се додаваат зборовите: „по завршувањето на пробната работа и стекнувањето со статус на државен службеник“.

Член 12

Членот 17-в се брише.

Член 13

Во членот 17-д став (1) во алинејата 1 зборовите: „последните две години“ се заменуваат со зборовите: „последната година“.

Во алинејата 2 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Член 14

Во член 17-е во ставот (6) зборовите „преку органот за чии потреби бил објавен интерниот оглас,“ се бришат.

Во ставот (7) првата реченица се брише

Во ставот (9) зборовите „државен службеник“ се заменуваат со зборовите „пробна работа“.

Член 15

Во членот 17-ж зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 16

Во членот 17-с бројот „240“ се заменува со бројот „180“, а зборот „соработник“ се заменува со зборовите: „помлад соработник“.

Член 17

Членот 17-и се менува и гласи:

„Вработен во орган на државна управа, друг државен орган или институција, кој нема статус на државен службеник и кој ги исполнува посебните услови од членот 13 став (3) на овој закон, по потреба или по не-

гово барање, по претходно положен испит за државен службеник, може да биде распореден и да се стекне со статус на државен службеник во истиот орган, во друг орган на државна управа или друг државен орган, на работно место во соодветно звање.“

Член 18

По членот 17-и се додава нов поднаслов 3. Пробна работа и три нови члена 17-ј, 17-к и 17-л, кои гласат :

„3. Пробна работа

Член 17-ј

(1) Лицето кое за прв пат се вработува во државната служба, односно државен службеник кој се вработува на работно место во повисоко звање од претходно стекнатото има обврска за задолжителна пробна работа.

(2) За избраниот кандидат за државен службеник од групата на раководни и стручни звања пробната работа трае 12 месеци, а за избраниот кандидат за државен службеник од групата на стручно-административни звања и за државен службеник кој се вработува на работно место во повисоко звање од претходно стекнатото, пробната работа трае шест месеци.

Член 17-к

(1) Избраниот кандидат за државен службеник, односно избраниот државен службеник кој се вработува на работно место во повисоко звање од претходно стекнатото, пробната работа ја извршува на работното место на кое е распореден и се оспособува за самостојно извршување на работата, при што му се обезбедува обука за оспособување за извршување на работа на конкретно работно место.

(2) Работата на избраниот кандидат за државен службеник, односно избраниот државен службеник од ставот (1) на овој член ја следи и оценува непосредно претпоставениот државен службеник, односно секретарот или државниот секретар за државните службеници со звање државен советник и раководител на сектор (во натамошниот текст: ментор).

(3) Секретарот или државниот секретар, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон формира Комисија за полагање на стручен испит.

(4) Избраниот кандидат, односно избраниот државен службеник од ставот (1) на овој член го полага стручниот испит во рок од 15 дена пред истекот на времетраењето на пробната работа.

(5) Начинот на спроведување на пробната работа, полагањето на стручниот испит и начинот на оценување ги пропишува министерот.

Член 17-л

(1) На крајот на пробната работа избраниот кандидат за државен службеник, односно избраниот државен службеник кој се вработува на работно место во повисоко звање од претходно стекнатото, се оценува со следниве оценки:

- „задоволува“, кога врз основа на оценката на менторот за работењето и покажаното знаење и резултатите од стручниот испит од членот 17-к став (4) на овој закон може да се очекува дека и понатаму успешно ќе ги извршува работите од конкретното работно место и

„не задоволува“, кога врз основа на оценката на менторот за работењето и покажаното знаење и резултатите од стручниот испит од членот 17-к став (4) на овој закон не може да се очекува дека понатаму успешно ќе ги извршува работите од конкретното работно место.

(2) Избраниот кандидат за државен службеник, кој по завршување на пробната работа е оценет со оценка „задоволува“, се стекнува со статус на државен службеник и се распоредува на работното место за кое бил на пробна работа.

(3) Државниот службеник, кој по завршување на пробната работа е оценет со оценка „задоволува“, се распоредува на работното место за кое бил на пробна работа.

(4) На избраниот кандидат за државен службеник, односно избраниот државен службеник, кој по завршување на пробната работа е оценет со оценка „не задоволува“, му престанува вработувањето во државната служба, односно се враќа на работното место на кое претходно бил распореден.

(5) Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар, во рок од три дена по завршување на пробната работа донесува решение за стекнување со статус на државен службеник и распоредување на работно место, односно за распоредување на работно место или за престанок на вработувањето, односно за враќање на претходното работно место.

(6) Против решението од ставот (5) на овој член избраниот кандидат за државен службеник, односно избраниот државен службеник, има право на жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(7) Агенцијата одлучува во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата.

(8) Против одлуката на Агенцијата незадоволниот кандидат, односно државниот службеник има право на тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот.“

Член 19

По членот 17-л се додава нов член 17-љ, кој гласи:

„Член 17-љ

(1) Функционерот кој раководи со орган од членот 3 став (2) на овој закон по претходна согласност од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор донесува годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците, што го доставуваат до Министерството.

(2) Содржината на планот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот.“

Член 20

Во членот 18 став (3) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерот“.

Член 21

Во членот 24 став (2) зборовите: „Агенцијата со акт го утврдува“ се заменуваат со зборовите: „Министерот го пропишува“.

Во ставот (4) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Ставот (7) се брише.

Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ги пропишува министерот“.

Член 22

Во членот 35 став (2) зборовите: „став (1)“ се заменуваат со зборовите: „став (2)“.

Во ставот (2) алинеја 1 бројот „240“ се заменува со бројот „180“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Работното искуство на државниот службеник се вреднува во износ од 0,5% од делот на основната плата со која се вреднува степенот на образование и додатокот на плата за звање, за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%.“

Член 23

Во членот 45 став (5) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерот“.

Член 24

Во членот 48 ставот (2) зборовите: „утврдува Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „пропишува министерот“.

Член 25

Во членот 59 процентот „60%“ се заменува со процентот „50%“.

Член 26

Во членот 61 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Поблиските критериуми за доделување на паричната награда од став (1) на овој член ги пропишува министерот“.

Член 27

Во член 62 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) На избраниот кандидат за државен службеник кој за прв пат се вработува во државната служба и е на пробната работа му се исплатува плата во висина од 80% од платата за работното место за кое е избран.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи :

„(2) На државниот службеник кој е на пробната работа на работно место со звање повисоко од претходно стекнатото, му се исплатува платата од работното место на кое претходно бил распореден.“

Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „државниот службеник-приправник“ се заменуваат со зборовите: „кандидат за државен службеник кој за прв пат се вработува и кој е на пробната работа, односно државниот службеник кој е на пробната работа на работно место со звање повисоко од претходно стекнатото“.

Член 28

Во членот 66 став (1) во точката 2) зборовите: „10% до 30%“ се заменуваат со зборовите: „20%, односно 30%“.

Точката 3) се менува и гласи:

„3) распоредување на работно место во непосредно пониско звање и“.

Член 29

Во членот 67 став (1) по точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:

„5) неизвршување или несовесно, непристојно, ненавремено или небрежно вршење на службената должност со полесни последици од повредата;“.

Точките 5) и 6) стануваат точки 6) и 7).

Во ставот (2) бројот „10%“ се заменува со бројот „20%“.

Член 30

Во членот 68 став (2) алинеја 1 зборовите: „10% до“ се бришат.

Алинејата 2 се менува и гласи :

„распоредување на работно место во непосредно пониско звање и“.

Член 31

Во членот 70 став (2) зборовите: „еден државен службеник“ се заменуваат со зборовите „двајца државни службеници, од кои еден“, а зборовите: „и еден член од Агенцијата“ се бришат.

Во ставот (3) зборот „двајца“ се заменува со зборот „тројца“, а зборовите: „и еден член од Агенцијата“ се бришат.

Член 32

Членот 73-а се менува и гласи:

„Начинот на водењето на дисциплинската постапка за уредување на дисциплински престап го пропишува министерот“.

Член 33

Во членот 74 став (3) зборовите: „еден државен службеник“ се заменуваат со зборовите: „и двајца државни службеници, од кои еден“, а зборовите: „еден државен службеник од Агенцијата“ се бришат.

Член 34

Во членот 76 зборовите: „Министерот, односно функционерот“ се заменуваат со зборот „Функционерот“.

Член 35

Во членот 76-а став (1) по зборот „должен“ се додаваат зборовите: „до Министерството“.

Во ставот (2) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ги пропишува министерот“.

Член 36

Членот 77 се менува и гласи:

„(1) Државните службеници, освен секретарот, врз основа на континуирано следење на нивната работа, се оценуваат секои шест месеци.

(2) Оценувањето на државните службеник завршува најдоцна еден месец по истекот на шесте месеци за кои се врши оценувањето.

(3) Државните службеници кои во текот на шесте месеци за кои се врши оценувањето, биле отсутни од работа подолго од три месеци (боледување, неплатено отсуство и слично), како и државните службеници кои за прв пат се вработиле, во периодот во кој се врши оценувањето и работеле пократко од три месеци нема да бидат оценувани.“

Член 37

Во членот 78 ставови (3) и (4) зборовите: „во текот на годината“ се заменуваат со зборовите: „во текот на шесте месеци за кои се врши оценувањето“.

Во ставот (5) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува министерот“.

Член 38

Во членот 79 став (2) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „министерот“.

Член 39

Во членот 79-а ставови (2) и (3) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Во ставот (4) зборовите: „се утврдува со акт на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „ја пропишува министерот“.

Член 40

Во членот 81-г став (1) алинеја 2 зборовите: „во последните пет години најмалку три пати“ се заменуваат со зборовите: „најмалку два пати во последните три оценувања“.

По алинејата 3 се додава алинеја 4, која гласи:

„- по барање на секретарот, односно функционерот кој раководи со органот во кој не се именува секретар, ако државниот службеник не ги извршува работните задачи утврдени во описот на работното место, а притоа му биле обезбедени потребните услови, упатства и насоки за работа, бил претходно писмено предупреден дека постои незадоволство од начинот на извршувањето на работните задачи и му бил утврден рок, не подолг од 30 дена во кој можел да го подобри своето работење.“

Во алинејата 5 која станува алинеја 6 зборот „трудот“ се заменува со зборот „администрацијата“.

Член 41

Во членот 82-г по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Против одлуката за избор на Агенцијата незадоволниот кандидат има право на жалба до надлежната второстепена комисија на Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.“

Член 42

Во членот 82-д зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 43

Во членот 82-е став (1) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Во ставот (2) зборовите: „Агенцијата е должна“ се заменуваат со зборовите: „Министерството е должно“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата со правилник“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 44

Во членот 82-ж ставови (5) и (6) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Член 45

Во членот 82-з став (1) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборот „Министерството“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата донесува акт за“ се заменуваат со зборовите: „Министерот ја пропишува“.

Член 46

Во членот 82-и став (1) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Надзорот од ставот (1) го вршат инспектори.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи :

„(3) Инспекторот ги има овластувањата утврдени во Законот за инспекциски надзор.“

Член 47

Во членот 82-ј став (2) во првата реченица по зборовите: „Редовниот надзор“ се додаваат зборовите: „е најавен надзор и“, а во втората реченица зборовите „директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Вонредниот надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од функционерот кој раководи со орган од членот 3 став (2) на овој закон, физички лица, како и по службена должност во случај на сомневање на спроведување на Законот и прописите донесени врз основа на овој закон.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Контролниот инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека органот од членот 3 став (2) на овој закон делумно постапил или не постапил по инспекцискиот акт.“

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Непостапувањето, односно делумното постапување по инспекцискиот акт претставува основа за примена на инспекциските мерки во согласност со закон.“

Во ставот (5) кој станува став (6) зборовите: „директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборот „министерот“.

Член 48

Членот 82-к се менува и гласи:

„(1) Органот од членот 3 став (2) на овој закон е должен на инспекторот:

- да му овозможи непречено вршење на инспекцискиот надзор и да ја стави на увид документацијата и податоците кои се потребни за вршење на надзорот,
- да му ги обезбеди условите неопходни за непречена работа и утврдување на фактичката состојба,
- да му даде писмено или усно објаснување во врска со предметот на надзорот,
- по писмено барање на инспекторот, во рокот определен со барањето, на инспекторот да му достави или подготви точни и целосни податоци, извештаи, материјали или други документи кои се неопходни за извршување на надзорот и
- да му даде други информации во врска со предметот на надзорот.

(2) Во согласност со закон, заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска на органот од членот 3 став (2) на овој закон:

- да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,

- да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи и

- да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(3) Заради отстранување на утврдените недостатоци инспекторот може да врши и други овластувања и одговорности во согласност со закон.

(4) При вршењето на надзорот не смее да биде повредена тајноста на личните податоци.“

Член 49

Членот 82-л се менува и гласи:

„(1) За извршениот надзор, инспекторот составува записник на местото на вршење на надзорот.

(2) Органот од членот 3 став (2) на овој закон има право да дава изјави на записник и забелешки во однос на законитоста на постапката на надзорот, односот на инспекторот или точноста на утврдената фактичка состојба, со образложение за причините за тоа.

(3) По завршувањето на надзорот записникот се потпишува и примерок се предава на органот од членот 3 став (2) на овој закон.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога поради обемот и сложеноста на надзорот, неговата природа и околности не е можно да се состави записник во текот на надзорот, записникот се составува во службените простории на инспекциската служба во рок од три дена од денот на надзорот со образложение за причините за тоа и примерок од записникот му се доставува на потпишување и на произнесување на органот од членот 3 став (2) на овој закон во рок од осум дена од денот на приемот на записникот.

(5) Во постапката на надзор инспекторот донесува заклучок и решение.

(6) Решението од ставот (5) на овој член, се носи без одлагање, а најдоцна во рок од осум дена од завршувањето на надзорот.

(7) Против решението и заклучокот може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“

Член 50

Во членот 82-љ ставови (1) и (2) зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Државниот инспекторат за администрација“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Содржината на извештајот од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот.“

Член 51

По членот 82-љ се додава нова Глава IX-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ со два нови члена, 82-м и 82-н кои гласат:

„IX-б. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 82-м

(1) Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон, ако:

- го попречува инспекторот во вршењето на надзорот или кога во определениот рок не му ги достави бараните податоци,

- во определениот рок не го извести инспекторот за преземените мерки по записникот, односно решението и

- во определениот рок не го изврши решението за отстранување на утврдените недостатоци и не го извести инспекторот за преземените мерки по записникот, односно решението.

(2) Глоба во износ од 150 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на раководителот на секторот, односно одделението за управување со човечки ресурси или друго овластено лице од органот од член 3 став (2) на овој закон, ако:

- го попречува инспекторот во вршењето на надзорот,
- не постапи на начин кој му е определен, ги пречекори овластувањата и должностите,
- не ја стави на увид документацијата и податоците кои се потребни за вршење на надзорот и
- не даде информации во врска со предметот на надзорот.

(3) Глоба од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе му се изрече на функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) на овој закон, ако не го донесе годишниот план од членот 17-љ на овој закон и ако не го спроведува истиот.

Член 82-н

(1) За прекршоците утврдени со овој закон прекршочната постапка ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.

(2) Пред поднесување на барање за покренување на прекршочна постапка до надлежниот суд се врши порамнување согласно со Законот за прекршоците.“

Член 52

Со денот на започнувањето на примената на овој закон:

- Агенцијата за државни службеници продолжува да работи како Агенција за администрација и
- вработените во Агенцијата за државни службеници кои ги вршат работите кои согласно со овој закон се во надлежност на Министерството за информатичко општество и администрација, како и опремата, документацијата и другите средства кои се однесуваат на вршењето на овие работи се преземаат во Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 53

(1) Подзаконските акти донесени согласно со Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 и 35/10), продолжуваат да се применуваат до денот на влегувањето во сила на подзаконските акти предвидени со овој закон.

(2) Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 54

(1) Постапките за вработување и дисциплинските постапки на државните службеници започнати пред денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе се завршат според Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 и 35/10).

(2) Потврдите за положен стручен испит за вработување на државен службеник издадени пред денот на започнувањето на примената на овој закон важат до истекот на рокот за кој се издадени.

(3) Лицата кои пред денот на започнувањето на примената на овој закон се вработени како приправници ќе се стекнат со статус на државен службеник согласно Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 и 35/10).

Член 55

Органите од членот 3 став (2) на овој закон, актите за систематизација на работните места да ги усогласат со овој закон во рок од 60 дена од денот на започнувањето на примената на овој закон.

Член 56

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за државните службеници.

Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2011 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR NEPUNES SHTETERORE

Neni 1

Në Ligjin për nepunes shteterore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numer 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009 dhe 35/10), në nenin 1 fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shteterore" zevendesohen me fjalet: "Agjencia e Administrates".

Neni 2

Në nenin 3-a fjalet: "Armata e Republikës së Maqedonisë", shlyhen, ndersa pas fjaleve: "Ministria e Puneve të Brendshme," shtohen fjalet: "persona zyrtare të autorizuar në sherbim ushtarak për siguri dhe zbulim në Ministrinë e Mbrojtjes".

Neni 3

Në nenin 6 paragrafi (3) alinete 2, 3 dhe 4 numri "240" zevendesohet me numrin "180".

Në paragrafin (5) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shteterore" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Shoqerise Informatike dhe Administrates (në tekstin e metejshem: Ministria)".

Neni 4

Në nenin 6-a paragrafi (1) fjalet: "Agjencia e Nepunesve Shteterore" zevendesohen me fjalet: "Agjencia e Administrates".

Neni 5

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia e Administrates (në tekstin e metejme: Agjencia) është organ shtetëror i pavarur me çilesi të personit juridik.

(2) Agjencia për punën e saj parashtron raport vjetor për miratim në Kuvendin e Republikës së Maqedonise, më së voni deri në fund të tremujorit të parë të vitit rrjedhes, për vitin paraprak.

(3) Agjencia i kryen keto pune:

- jep pajtim me shkrim të akteve për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës në organet nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji,
- organizon dhe realizon procedure për seleksionimin dhe punësimin e nepunësve shtetërore,
- vendos për ankesat dhe kundërshtimet e nepunësve shtetërore, si organ i shkalles së dytë dhe
- kryen edhe punë tjera të percaktuara me ligj."

Neni 6

Në nenin 9 paragrafi (2) fjalet: "pajtim paraprak të Agjencise dhe me" zëvendësohen me fjalën "paraprak".

Neni 7

Në nenin 15 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Kryetar i Komisionit për Seleksionim sipas rregullës është udhëheqesi i seksionit përkatës sektori në të cilin punësohet nepunësi shtetëror, ndërsa anëtar tjetër i Komisionit i organit nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji, sipas rregullës është udhëheqesi ose nepunësi tjetër shtetëror nga seksioni përkatës sektori për udhëheqje me resurse njerezore."

Neni 8

Në nenin 16 paragrafi (1) pas fjaleve: "provim për nepunës shtetëror" vihet presje dhe shtohen fjalet: "test psikik, test për integritet".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Provimi për nepunës shtetëror përbehet nga pjesa e përgjithshme dhe praktike."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Testi psikik me të cilin kontrollohen aftësitë sociale të kandidatit për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës në shërbimin shtetëror, përbehet nga teste psikike të pranuar ndërkombëtarisht."

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Testi për integritet me të cilin kontrollohen vlerat etike dhe morale të kandidatit përbehet nga:

- testi i cili realizohet me shkrim dhe në formë anonime, në bazë të listës standarde të percaktuar të pyetjeve dhe
- pjesa gojore e cila e nenkupton kontrollin e diturisë së kandidatëve dhe mundësisë për shprehje, elokuençë dhe kuptimin e rendesise së shërbimit shtetëror nepermjet dhenies së përgjigjeve të pyetjeve nga kultura e përgjithshme."

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragraf (6) fjalet: "pjesa e përgjithshme e provimit" zëvendësohen me fjalën "provimi".

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7) si vijon:

"(7) Për realizimin e testit psikologjik dhe testeve për integritet Agjencia angazhon persona profesionale nga institucioni profesional dhe plotësisht i pavarur i akredituar, ndërsa testi psikologjik realizohet në bazë të testeve psikologjike të pranuar ndërkombëtarisht."

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (8) fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalet: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administrates (në tekstin e metejshëm: ministri)".

Neni 9

Në nenin 17 paragrafi (2) fjalet: "20 dite" zëvendësohen me fjalet: "15 dite", ndërsa fjalet: "16 dite" zëvendësohen me fjalet: "dhjetë dite".

Neni 10

Në nenin 17-a paragrafi (1) fjalet: "paragrafi (9)" zëvendësohen me fjalet: "paragrafi (5)".

Në nenin 7 fjalet: "Agjencia e Nepunësve Shtetërore" zëvendësohen me fjalet: "Agjencia e Administrates".

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"(8) Kunder vendimit për zgjedhje nga paragrafi (1) i këtij neni kandidati i pakenaqr ka të drejtë ankese në Agjenci, në afat prej tetë ditësh nga dita e shpalljes së aktvendimit në ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të Agjencise së Administrates."

Në paragrafin (9) fjalia e parë shlyhet.

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"(11) Kunder vendimit të Agjencise kandidati i pakenaqr ka të drejtë padie në gjykatën kompetente në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të vendimit".

Në paragrafin (12) fjalet: "nepunës shtetëror" zëvendësohen me fjalet: "punë provuese."

Neni 11

Në nenin 17-b paragrafi (1) pas fjaleve: "nepunës shtetëror" shtohen fjalet: "pas përfundimit të punës provuese dhe marrjes së statusit të nepunësit shtetëror".

Neni 12

Neni 17-v shlyhet.

Neni 13

Në nenin 17-d paragrafi (1) alineja 1 fjalet: "dy vitet e fundit" zëvendësohen me fjalet: "viti i fundit".

Në alinën 2 fjalet: "dy vite" zëvendësohen me fjalet "një vit".

Neni 14

Në nenin 17-e në paragrafin (6) fjalet: "nepermjet organit për nevojat e të cilit është publikuar shpallja e brendshme," shlyhen.

Në paragrafin (7) fjalia e parë shlyhet

Në paragrafin (9) fjalet: "nepunës shtetëror" zëvendësohen me fjalet: "punë provuese."

Neni 15

Në nenin 17-zh fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalën "Ministria".

Neni 16

Në nenin 17-x numri "240" zëvendësohet me numrin "180", ndërsa fjala "bashkëpunëtor" zëvendësohet me fjalet: "bashkëpunëtor i ri".

Neni 17

Neni 17-i ndryshohet si vijon:

"I punësuar në organin e administrates shtetërore, organ ose institucion tjetër shtetëror, i cili nuk ka status të nepunësit shtetëror dhe i cili i plotëson kushtet e vecanta nga neni 13 paragrafi (3) i këtij ligji, sipas nevojës ose me kërkesë të tij, pas dhenies së provimit paraprak për nepunës shtetëror, mund të sistemohet dhe ta fitojë statusin e nepunësit shtetëror në organin e njëjte, në organ tjetër të administrates shtetërore ose organ tjetër shtetëror, në vendin e punës në titullin përkatës."

Neni 18

Pas nenit 17-i shtohet nentitull i ri 3. Puna provuese dhe tre nene të reja 17-j, 17-k dhe 17-ll, si vijojne:
„3. Puna provuese

Neni 17-j

(1) Personi i cili për here të pare punesohet në sherbim shtetëror, perkatesisht nepunesi shtetëror i cili punesohet në vendin e punes me titull më të larte nga ai që e ka pasur paraprakisht, obligohet për pune provuese të detyrueshme.

(2) Për kandidatin e zgjedhur për nepunes shtetëror nga grupi i titujve udheheqes dhe profesionale puna provuese zgjat 12 muaj, ndersa për kandidatin e zgjedhur për nepunes shtetëror nga grupi i titujve profesionale administrative dhe për nepunes shtetëror i cili punesohet në vendin e punes me titull më të larte nga ai i marre paraprakisht, puna provuese zgjat gjashte muaj.

Neni 17-k

(1) Kandidati i zgjedhur për nepunes shtetëror, perkatesisht nepunesi i zgjedhur shtetëror i cili punesohet në vend pune me titull më të larte se ai i që e ka pasur paraprakisht, punen provuese e kryen në vendin e punes ku eshte sistemuar dhe aftesohet për kryerjen e pavarur të punes, me ç'rast i sigurohet trajnim për aftesim për kryerjen e punes në vendin konkret të punes.

(2) Punen e kandidatit të zgjedhur për nepunes shtetëror, perkatesisht nepunesit të zgjedhur shtetëror nga paragrafi (1) i ketij neni, e percjell dhe e vlereson nepunesi shtetëror epror i drejtperdrejte, perkatesisht sekretari ose sekretari shtetëror për nepunes shtetërore me titull keshilltar shtetëror dhe udheheqes i sektorit (në tekstin e metutjes-hem: mentori).

(3) Sekretari ose sekretari shtetëror, perkatesisht funksionari i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, formon Komision për Dhenien e Provimit Profesional.

(4) Kandidati i zgjedhur, perkatesisht nepunesi shtetëror i zgjedhur nga paragrafi (1) i ketij neni, e jep provimin profesional në afat prej 15 ditesh para perfundimit të kohezgjatjes së punes provuese.

(5) Menyren e realizimit të punes provuese, dhenien e provimit profesional dhe menyren e vleresimit i percakton ministri.

Neni 17 - II

(1) Në fund të punes provuese kandidati i zgjedhur për nepunes shtetëror, perkatesisht nepunesi i zgjedhur shtetëror i cili punesohet në vendin e punes me titull më të larte se ai i fituar paraprakisht, vleresohet me notat si vijojne:

- “mjaftueshem”, kur në baze të vleresimit të mentorit për punen dhe diturine e treguar dhe rezultatet e provimit profesional nga neni 17 – k paragrafi (4) i ketij ligji, mund të pritet se edhe më tutje me sukses do t'i kryeje punet në vendin konkret të punes dhe

- “pamjaftueshem”, kur në baze të vleresimit të mentorit për punen dhe diturine e treguar dhe rezultatet e provimit profesional nga neni 17 – k paragrafi (4) i ketij ligji, nuk mund të pritet se edhe më tutje me sukses do t'i kryeje punet në vendin konkret të punes.

(2) Kandidati i zgjedhur për nepunes shtetëror, i cili pas perfundimit të punes provuese eshte vleresuar me note “mjaftueshem”, e fiton statusin e nepunesit shtetëror dhe sistematizohet në vendin e punes për të cilin ka qene në pune provuese.

(3) Nepunesi shtetëror, i cili pas perfundimit të punes provuese eshte vleresuar me note “mjaftueshem”, sistematizohet në vendin e punes për të cilin ka qene në pune provuese.

(4) Kandidatit të zgjedhur për nepunes shtetëror, perkatesisht nepunesit të zgjedhur shtetëror, i cili pas perfundimit të punes provuese eshte vleresuar me note “pamjaftueshem”, i pushon puna në sherbimin shtetëror, perkatesisht kthehet në vendin e punes ku ka qene i sistematizuar paraprakisht.

(5) Sekretari, perkatesisht funksionari i cili udheheq me organin në të cilin nuk emerohet sekretar, në afat prej tri ditesh pas perfundimit të punes provuese miraton aktvendim për marrjen e statusit nepunes shtetëror dhe sistematizim në vendin e punes, perkatesisht për sistematizim në vendin e punes, ose për shuarjen e punesimit, perkatesisht për kthim në vendin e meparshem të punes.

(6) Kunder aktvendimit nga paragrafi (5) i ketij neni kandidati i zgjedhur si nepunes shtetëror, perkatesisht nepunesi i zgjedhur shtetëror, ka të drejte ankese në Agjenci në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(7) Agjencia vendos në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të ankese.

(8) Kunder vendimit të Agjencise kandidati, perkatesisht nepunesi shtetëror i pakenaqr ka të drejte padie në gjykatën kompetente në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit.”

Neni 19

Pas neni 17 – II shtohet nen i ri 17 – I, si vijon:

“Neni 17 - I

(1) Funksionari i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, me pajtimin paraprakisht të Sekretariatit për Zbatimin e Marreveshjes Kornize, miraton plan vjetor për perfaqesimin e drejte dhe adekuat të bashkesive, që e dorezon në Ministri.

(2) Permbajtjen e planit nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri”.

Neni 20

Në nenin 18 paragrafi (3) fjala “Agjencia” zevendesohet me fjalen “Ministri”.

Neni 21

Në nenin 24 paragrafi (2) fjalet: “Agjencia me akt e percakton” zevendesohen me fjalet: “Ministri e percakton”.

Në nenin (4) fjala “Agjencia” zevendesohet me fjalen “Ministria”.

Paragrafi (7) shlyhet.

Në paragrafin (8) që behet paragraf (7) fjalet: “percaktohet me akt të Agjencise” zevendesohen me fjalet “i percakton ministri”.

Neni 22

Në nenin 35 paragrafi (2) fjalet: “paragrafi (1)” zevendesohen me fjalet: “paragrafi (2)”.

Në paragrafin (2) alineja 1 numri “240” zevendesohet me numrin “180”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Pervoja e punes e nepunesit shtetëror vleresohet në shume prej 0,5% nga pjesa e rroges themelore me të cilën vleresohet shkalla e arsimit dhe shteses së rroges për titull, për çdo vit të kryer të stazhit të punes, e më së shumti deri në 20%.”

Neni 23

Në nenin 45 paragrafi (5) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalën "Ministri".

Neni 24

Në nenin 48 paragrafi (2) fjalet: "percakton Agjencia" zevendesohet me fjalet "percakton Ministri".

Neni 25

Në nenin 59 perqindja "60%" zevendesohet me perqindjen "50%".

Neni 26

Në nenin 61 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"(3) Kriteret më të afërta për ndarjen e shperblimit me para nga paragrafi (1) i këtij neni, i percakton ministri".

Neni 27

Në nenin 62 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"(1) Kandidatit të zgjedhur për nepunes shtetëror i cili për here të parë punësohet në shërbimin shtetëror dhe është në punë provuese, i paguhet rroge në lartësi prej 80% nga rroga e vendit të punës për të cilin është zgjedhur."

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
"(2) Nepunesit shtetëror i cili është në punë provuese në vendin e punës me titull më të lartë se ai i fituar paraprakisht, i paguhet rroge nga vendi i punës në të cilin ka qene i sistemuar më parë."

Në paragrafin (2) që behet paragrafi (3) fjalet: "nepunesi shtetëror – praktikant" zevendesohet me fjalet: "kandidati për nepunes shtetëror i cili për here të parë punësohet dhe i cili është në punë provuese, perkatesisht nepunesi shtetëror i cili është në punë provuese në vendin e punës me titull më të lartë se ai i fituar paraprakisht."

Neni 28

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 2) fjalet: "10% deri në 30%" zevendesohen me fjalet: "20%, perkatesisht 30%".

Pika 3) ndryshohet si vijon:
"3) sistemim në vend pune me titull drejtperdrejt më të ulët dhe".

Neni 29

Në nenin 67 paragrafi (1) pas pikes 4) shtohet pike e re 5), si vijon:

"5) moskryerje ose kryerje e papergjegjshme, e pahijshme, jo në kohe ose e pakujdesshme e detyres zyrtare me pasoja më të lehta të cenimit;"

Pikat 5) dhe 6) behen pika 6) dhe 7).
Në paragrafin (2) numri "10%" zevendesohet me numrin "20%".

Neni 30

Në nenin 68 paragrafi (2) alineja 1 fjalet: "10% deri" shlyhen.

Alineja 2 ndryshohet si vijon:
"- sistemim në vend pune me titull drejtperdrejt më të ulët dhe".

Neni 31

Në nenin 70 paragrafi (2) fjalet: "një nepunes shtetëror" zevendesohen me fjalet: "dy nepunes shtetërore, prej të cilëve njeri", ndërsa fjalet: "dhe një anetar i Agjencise" shlyhen.

Në paragrafin (3) fjala "dy" zevendesohen me fjalën "tre", ndërsa fjalet: " dhe një anetar i Agjencise" shlyhen.

Neni 32

Neni 73-a ndryshohet si vijon:
"Menyren e mbajtjes së procedurës disiplinore për rregullimin e kundërvajtjes disiplinore e percakton ministri".

Neni 33

Në nenin 76 paragrafi (3) fjalet: "një nepunes shtetëror" zevendesohen me fjalet: "dhe dy nepunes shtetërore, prej të cilëve njeri", ndërsa fjalet: "një nepunes shtetëror i Agjencise" shlyhen.

Neni 34

Në nenin 75 fjalet: "Ministri, perkatesisht funksionari" zevendesohen me fjalën "Funksionari".

Neni 35

Në nenin 76-a paragrafi (1) pas fjales "obligohet" shtohen fjalet "në Ministri".

Në paragrafin (2) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise" zevendesohen me fjalet: " i percakton ministri".

Neni 36

Neni 77 ndryshohet si vijon:
"(1) Nepunesit shtetërore pervec sekretarit, në baze të percjelljes së vazhdueshme të punës së tyre, vleresohen në çdo gjashtë muaj.

(2) Vlerësimi i nepunesve shtetërore perfundon më së voni një muaj pas kalimit të gjashtë muajve për të cilët kryhet vlerësimi.

(3) Nepunesit shtetërore të cilët gjatë gjashtë muajve për të cilët behet vlerësimi, kanë munguar nga puna më gjatë se tre muaj (pushim mjekësor, mungese e papaguar dhe ngjashëm), si dhe nepunesit shtetërore të cilët për here të parë janë punësuar në periudhën në të cilën është kryer vlerësimi dhe kanë punuar më pak se tre muaj, nuk do të vleresohen."

Neni 37

Në nenin 78 paragrafet (3) dhe (4) fjalet: "gjatë vitit" zevendesohen me fjalet: " gjatë gjashtë muajve për të cilët behet vlerësimi".

Në paragrafin (5) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise" zevendesohen me fjalet: "e percakton ministri".

Neni 38

Në nenin 79 paragrafi (2) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalën "ministri".

Neni 39

Në nenin 79-a paragrafet (2) dhe (3) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalën "Ministria".

Në paragrafin (4) fjalet: "percaktohet me akt të Agjencise" zevendesohen me fjalet: "e percakton ministri".

Neni 40

Në nenin 81-g paragrafi (1) alineja 2 fjalet: "në pesë vitet e fundit të paktën tri here" zevendesohen me fjalet: "të paktën dy here në tri vlerësimet e fundit".

Pas alineje 3 shtohet alineja 4, si vijon:
"- me kerkese të sekretarit, perkatesisht funksionarit i cili udheheq me organin në të cilin nuk emerohet sekretar, nese nepunesi shtetëror nuk i kryen detyrat e punës të percaktuara në pershkrimin e vendit të punës, e gjatë kësaj i

jane siguruar kushtet, udhezimet dhe orientimet e nevojshme për pune, paraprakisht është paralajmëruar me shkrim se ekziston pakenaqesi nga menyra e kryerjes së detyrave të punes dhe i është percaktuar afat jo më i gjatë se 30 dite, në të cilin ka mundur ta permiresojë punën e tij."

Në alinene 5 e cila behet alineja 6 fjala "punes" zevendesohet me fjalen "administrates".

Neni 41

Në nenin 82-g pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Kunder vendimit të zgjedhjes së Agjencise kandidati i pakenaqur ka të drejte ankese në komisionin kompetent të shkalles së dyte në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, në afat prej tete ditësh nga dita e shpalljes së vendimit në ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të Agjencise së Administrates."

Neni 42

Në alinene 82-d fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalen "Ministria".

Neni 43

Në nenin 82-e paragrafin (1) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalen "Ministria".

Në paragrafin (2) fjalet: "Agjencia obligohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria obligohet".

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencia me rregullore" zevendesohen me fjalen "ministri".

Neni 44

Në nenin 82-zh paragrafet (5) dhe (6) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalen "Ministria".

Neni 45

Në nenin 82-z paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalen "Ministria".

Në paragrafin (3) fjalet: "Agjencia miraton akt për" zevendesohen me fjalet: "Ministri e percakton".

Neni 46

Në nenin 82-i paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Inspektorati Shtetëror i Administrates".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Mbiqyrjen nga paragrafi (1) e kryen inspektori."

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Inspektori i ka autorizimet e percaktuara në Ligjin për mbiqyrje inspektuese."

Neni 47

Në nenin 82-j paragrafi (2) në fjalinë e parë pas fjaleve: "Mbiqyrja e rregullt" shtohen fjalet: "është mbiqyrje e paralajmëruar dhe", ndërsa në fjalinë e dytë fjalet: "drejtori i Agjencise" zevendesohen me fjalen "ministri".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Mbiqyrja e jashtëzakonshme është mbiqyrje e paparalajmëruar dhe kryhet në baze të iniciativës së parashtruar nga funksionari i cili udhëheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji, persona fizike, si dhe me detyrë zyrtare në rast të dyshimit për zbatimin e Ligjit dhe dispozitave të miratuara në baze të këtij ligji."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Mbiqyrja inspektuese kontrolluese kryhet pas kalimit të afatit të percaktuar në aktin inspektues të miratuar nga inspektori, me ç'rast inspektori gjatë percaktimit të

gjendjes faktike do të konstatojë se organi nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji, pjesërisht ka vepruar ose nuk ka vepruar sipas aktit inspektues."

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Mosveprimi, perkatesisht veprimi i pjesshem sipas aktit inspektues paraqet baze për zbatim të masave inspektuese në pajtim me ligjin."

Në paragrafin (5) i cili behet paragraf (6) fjalet: "drejtori i Agjencise" zevendesohen me fjalen "ministri".

Neni 48

Neni 82-k ndryshohet si vijon:

"(1) Organi nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji obligohet që inspektorit:

- t'ia mundesoje kryerjen e papenguar të mbiqyrjes inspektuese dhe t'ia japë në inspektim dokumentacionin dhe informatat që janë të nevojshme për kryerjen e inspektimit,

- t'ia sigurojë kushtet e nevojshme për punë pa pengesa dhe konstatim të gjendjes faktike,

- t'ia japë sqarim me shkrim ose me gojë lidhur me lëndën e mbiqyrjes;

- me kerkese me shkrim të inspektorit, në afatin e percaktuar në kerkese, inspektorit t'ia paraqesë ose pergatisë të dhëna të sakta dhe të plotë, raporte, materiale, ose dokumente tjera që janë të nevojshme për kryerjen e inspektimit dhe

- t'ia japë informata tjera lidhur me lëndën e mbiqyrjes.

(2) Në pajtim me ligjin, për menjanimin e parregullsive të konstatuara, inspektori ka të drejtë dhe obligim që organit nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji:

- t'ia tregojë parregullsitë e konstatuara dhe të percaktojë afat për menjanimin e tyre,

- t'ia urdherojë të marrë masa dhe aktivitete konkrete në afat të cilin do ta percaktojë dhe

- t'ia parashtrtojë kerkese për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

(3) Për menjanimin e parregullsive të konstatuara inspektori mund të kryejë edhe autorizime dhe pergjegjësi tjera në pajtim me ligjin.

(4) Gjate kryerjes së mbiqyrjes nuk guxon të cenohet sekreti i të dhënave personale."

Neni 49

Neni 82-ll ndryshohet si vijon:

"(1) Për mbiqyrjen e kryer, inspektori perpilon procesverbal në vendin e kryerjes së mbiqyrjes.

(2) Organi nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji, ka të drejtë të japë deklaratë lidhur me procesverbalin dhe veprimet lidhur me ligjshmerinë e procedurës së mbiqyrjes, sjelljes së inspektorit ose saktësisë lidhur me gjendjen faktike të konstatuar, me arsyetimin e shkaqeve për këtë.

(3) Pas perfundimit të mbiqyrjes, procesverbali nënshkruhet dhe një ekzemplar i jepet organit nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji.

(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur për shkak të vëllimit dhe nderlikueshmerisë së mbiqyrjes, natyrës dhe rrethanave të saj nuk mund të hartohet procesverbal gjatë mbiqyrjes, procesverbali hartohet në lokalet zyrtare të shërbimit inspektues në afat prej tri ditësh nga dita e inspektimit me arsyetimin e shkaqeve për këtë dhe një ekzemplar i procesverbalit i dërgohet për nënshkrim dhe prononcim organit nga neni 3 paragrafi (2) i këtij ligji, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të procesverbalit.

(5) Në procedurën e mbikeqyrjes, inspektori miraton konkluzion dhe aktvendim.

(6) Aktvendimi nga paragrafi (5) i ketij neni, miratohet pa prolongim, e më së voni në afat prej tete ditesh nga perfundimi i mbikeqyrjes.

(7) Kunder aktvendimit dhe konkluzionit mund të parashtrahet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Neni 50

Në nenin 82-l paragrafet (1) dhe (2) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Inspektorati Shtetëror i Administrates".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Permbajtjen e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri."

Neni 51

Pas nenit 82-l shtohet Kapitull i ri IX-b. DISPOZITA KUNDERVAJTESE me dy nene të reja, 82-m dhe 82-n si vijojne:

"IX-a. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE

Neni 82-m

(1) Gjore në shume prej 200 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet funksionarit i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, nese:

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes ose kur në afatin e caktuar nuk ia dergon të dhenat e kerkuara,

- në afatin e caktuar nuk e njofton inspektorin për masat e marra lidhur me procesverbalin, perkatesisht aktvendimin dhe

- në afatin e caktuar nuk e zbaton aktvendimin për menjanim të mangesive të percaktuara dhe nuk e njofton inspektorin për masat e ndermarra lidhur me procesverbalin, perkatesisht aktvendimin.

(2) Gjore në shume prej 150 deri në 800 euro në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet udheheqesit të sektorit, perkatesisht seksionit për menaxhim me resurse njerezore ose personit tjetër të autorizuar të organit nga neni 3 paragrafi (2) të ketij ligji, nese:

- e pengon inspektorin në kryerjen e mbikeqyrjes,
- nuk vepron në menyre që i eshte percaktuar, i tejkalon autorizimet dhe detyrat,

- nuk i paraqet në inspektim dokumentacionin dhe të dhenat për kryerjen e mbikeqyrjes dhe

- nuk jep informata lidhur me objektin e mbikeqyrjes.

(3) Gjore në shume prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere me denare, për kundervajtje do t'i kumtohet funksionarit i cili udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) të ketij ligji, nese nuk e miraton planin vjetor nga neni 17-l i ketij ligji dhe nese të njejtin nuk e realizon.

Neni 82-n

(1) Për kundervajtjet e percaktuara me kete ligj procedure për kundervajtje udheheq dhe sanksione për kundervajtje kumton gjykata kompetente.

(2) Para parashtrimit të kerkeses për ngritje të procedurës për kundervajtje në gjykatën kompetente, kryhet barazim në pajtim me Ligjin për kundervajtje."

Neni 52

Me ditën e fillimit të zbatimit të ketij ligji:

- Agjencia e Nepunesve Shtetërore vazhdon të punoje si Agjenci e Administrates dhe

- të punesuarit në Agjencinë e Nepunesve Shtetërore që i kryejne punet të cilat sipas ketij ligji jane në kompetence të Ministrise së Shoqerise Informatike dhe Administrates, si dhe pajisja, dokumentacioni dhe mjetet tjera që kane të bejne me kryerjen e ketyre puneve merren në Ministrine e Shoqerise Informatike dhe Administrates.

Neni 53

(1) Aktet nenligjore të miratuara në pajtim me Ligjin për nepunes shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 dhe 35/10), vazhdojne të zbatohen deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nenligjore të parapara me kete ligj.

(2) Aktet nenligjore miratimi i të cilave eshte percaktuar me kete ligj, do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.

Neni 54

(1) Procedurat e punesimit dhe procedurat disiplinore të nepunesve shtetërore të filluara para dites së fillimit të zbatimit të ketij ligji, do të perfundojne sipas Ligjit për nepunes shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" nr. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 dhe 35/10).

(2) Vertetimet për provimin e dhene profesional për punesim të nepunesit shtetëror të leshuara para dites së fillimit të zbatimit të ketij ligji, vlejne deri në kalimin e afatit për të cilin jane leshuar.

(3) Personat të cilet para dites së fillimit të zbatimit të ketij ligji jane të punesuar si praktikante, do ta marrin statusin e nepunesit shtetëror në pajtim me Ligjin për nepunes shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009 dhe 35/10).

Neni 55

Organet nga neni 3 paragrafi (2) i ketij ligji, aktet për sistemizimin e vendeve të punes t'i harmonizojne me kete ligj, në afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të zbatimit të ketij ligji.

Neni 56

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për nepunes shtetërore.

Neni 57

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do të filloje të zbatohet nga 1 janari 2011.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3579.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007 и 156/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА КАЈ ТУТУНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност општина Центар да се задолжи кај Тутунска банка АД – Скопје, со долгорочен кредит со девизна клаузула во износ од 2.535.000 евра.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит со девизна клаузула од член 1 на оваа одлука општина Центар ќе ги користи за финансирање на Проектот „Изградба на катна каража – Судска палата“ под следните услови:

- рок за враќање: 10 (десет) години со вклучени 2 (две) години грејс период;
- каматна стапка: 3 месечен ЕУРИБОР плус 5,1% процентни поени годишно;
- провизија за обработка: 1,25% еднократно, пред првото влечење на кредитот;
- без провизија за предвремено враќање.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кредит со девизна клаузула кој ќе се склучи помеѓу општина Центар и Тутунска банка АД – Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7910/1
21 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

3580.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ-МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максилорофацијална хирургија-Скопје се разрешуваат:

- Весна Анчева,
- Санде Штеријов.

2. За членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат-максилорофацијална хирургија-Скопје се именуваат:

- Селим Мерсимовски,
- Лимко Бејзароски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-5449/3
14 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3581.

Врз основа на член 7 од Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА

1. За членови на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа се именуваат:

- Горан Боневски.
- Ивица Дојчиновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-6205/8
14 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3582.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Шпетим Нуредини се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се именува Ејуп Љатиџи, вработен во Министерството за економија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-6322/1
14 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3583.

Врз основа на член 27 од Законот за попис на населението, домаќинствата и станите во Република Македонија 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 декември 2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА

1. За членови на Државната пописна комисија се именуваат:

- Љупчо Атанасовски,
- Ванчо Ангеловски,
- м-р Селим Адеми,
- Васко Арсов,
- Мелаим Адеми,
- Кирил Барбарев,
- д-р Абдулменаф Беџети,
- м-р Слободанка Гиевска,
- Мира Радовановиќ-Димитриоска,
- д-р Весна Јаневска,
- Хавза Реџеп-Какел,
- д-р Снежана Костадиноска-Милошеска,
- Александар Михајловски,
- Сенад Мустафов,
- м-р Благоица Новковска,
- Перо Нане,
- Насија Пеџиќ,
- м-р Васко Петревски,
- д-р Славе Ристески,
- Џемали Саити,
- Мурати Сали,
- д-р Фаузи Скендери,
- д-р Марија Ташева,
- Лазар Трајчев,
- м-р Јакуп Фетаи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7150/1
14 декември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3584.

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ- ТЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛА- ТОРИ И ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ПРЕВЗЕМНИ, ТРЕ- ТИРАНИ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДНИ БАТЕ- РИИ И АКУМУЛАТОРИ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на извештаи за количините на собрани, превземни, третирали или рециклирани отпадни батерии и акумулатори на правните и физичките лица кои за колективниот постапувач или за самостојниот постапувач вршат собирање, третман или рециклирање на отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на нивно подготвување и доставување.

Член 2

Правното и физичкото лице кое за колективниот постапувач или за самостојниот постапувач врши собирање на отпадни батерии и акумулатори подготвува и доставува извештаи за количините на собрани отпадни батерии и акумулатори на образец, чија форма и содржина се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Правното и физичкото лице кое за колективниот постапувач или за самостојниот постапувач врши третман и рециклирање на отпадните батерии и акумулатори подготвува и доставува извештај за количините на превземни и третирали отпадни батерии и акумулатори на образец, чија форма и содржина се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Правното и физичкото лице од став 1 на овој член доставуваат извештаи за количините на рециклираните отпадни батерии и акумулатори на образец чија форма и содржина се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Извештаите од член 2 и 3 на овој правилник се подготвуваат и доставуваат во пишана и електронска форма согласно одредбите од член 31 став 8 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 07-11144/5
21 декември 2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ
за количините собрани отпадни батерии и акумулатори
за период од _____ до _____
за година

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Назив на правното/физичкото лице:
Единствен број на деловниот субјект:..... Даночен број:.....
Број на дозвола за постапување со отпад
Адреса:
Локација

I. Количини на собраниите отпадни батерии и акумулатори (ОБА):

Вид на ОБА*	Шифра на отпад	Опис на отпадот	Количини на времено складирани ОБА 01.01.(килограми)	Количина на собраните ОБА (килограми)	Количина на предадените за третман или рециклиране ОБА (килограми)	Количина на извезените ОБА (килограми)	Количини на времено складирани ОБА кам 31.XII на (килограми)
1	2	3	4	5	6	7	8
Преносни							
Автомобилски							

[illegible]

Дата:

Одговорно лице:
(име, потпис и печат)

Забелешки:

Колона 1 – се внесува шифрата од листата на видови на отпад

Колона 2 – се внесува видот на ОБА, на пример оловни, никел-кадмиум, литиум и друго.

ОБА* - отпадна батерија и акумулатор

Прилог 2

ИЗВЕШТАЈ
за количини на превземени и третираны отпадни батерии и акумулатори
за период од _____ до _____

за година

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Назив на правното/физичкото лице:
Единствен број на деловниот субјект: Даночен број:

Број на дозвола за постапување со отпад

Адреса:
Локација

II. Количини на превземени и третираны отпадни батерии и акумулатори (ОБА):

Вид на ОБА*	Шифра на отпад	Опис на отпадот	Количини на временно складирани ОБА на 1.1 на извештајната година (килограми)	Количина на превземени ОБА во извештајната година (килограми)	Количина на третираны ОБА во извештајната година (килограми)	Количина на извезените ОБА во извештајната година (килограми)	Количини на временно складираны ОБА кам 31.XII на извештајната година (килограми)
1	2	3	4	5	6	7	8
Преносни							
Автомобилски							

[illegible]

Дата:

Одговорно лице :

Забелешки:

Колона 2 – се внесува шифрата от листата на видови на отпад

Колона 3 – се внесува видот на ОБА, на пример оловни, никел-кадмиум, литиум и друго.

ОБА* - отпадна батерија и акумулатор

Прилог 3

ИЗВЕШТАЈ
за количини на рециклирани отпадни батерии и акумулатори
за период од _____ до _____

за година

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:

Назив на правното/физичкото лице:
Единствен број на деловниот субјект: Даночен број:

Број на дозвола за постапување со отпад

Адреса:
Локација

II. Количини на рециклирани отпадни батерии и акумулатори (ОБА):

Вид на ОБА*	Шифра на отпад	Опис на отпадот	Количина на превземени за рециклиране ОБА (килограми)	Количина на рециклирани ОБА (килограми)	Степен на ефикасност на рециклирање (% од просечната тежина на ОБА)
1	2	3	4	5	6
преносни					

Индустрия					
Автомобили					

Забележки:

Колона 2 – се внесува шифрата от листата на видови на отпад

Колона 3 – се внесува видот на ОБА, например оловни, никел-кадмиум, литиум и друго.

Дата:

Одговорно лице:
(име, подпис и печат)

Забелешки:

Колона 2 – се внесува шифрата от листата на видови на отпад

Колона 3 – се внесува видот на ОБА, например оловни, никел-кадмиум, литиум и друго.

ОБА* - отпадна батерија и акумулатор

3585.

Врз основа на член 30 став 8 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО ОТПАДНИТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО ДОСТАВУВАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КОЛИЧИНИТЕ И ВИДОВИТЕ НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ КОИ СЕ ПУШТЕНИ НА ПАЗАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА*

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на годишниот извештај за постапувањето со отпадните батерии и акумулатори и начинот на неговото доставување, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија.

Член 2

Годишните извештаи го содржат податоците добиени врз основа на:

- податоците добиени од евиденцијата кои ја водат производителите согласно член 30 став 6 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори;

- податоците добиени од извештаите за количини на собраните отпадни батерии и акумулатори кои ги доставуваат правните или физички лица согласно член 31 став 1 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и;

- податоците добиени од извештаите за количини на превземени, третираны или рециклирани или извезени отпадни батерии и акумулатори кои ги доставуваат

правните или физички лица согласно член 31 став 2 и 6 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.

Член 3

Формата и содржината на образецот за годишниот извештај од член 2 на овој правилник е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Колективниот постапувач односно правното или физичкото лице кое само обезбедува постапување со отпадни батерии и акумулатори доставува годишни извештаи за постапување со отпадни батерии и акумулатори во пишана и електронска форма.

Член 5

Евиденцијата за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија се води врз основа на годишните продажби на батерии и акумулатори на крајните корисници за дадената извештајна година преку еднократно собирање на тежината на батериите и акумулаторите плаширани на пазар на територијата на Република Македонија во соодветната извештајна година не вклучувајќи било какви батерии и акумулатори кои биле извезени во истата година.

Формата и содржината на образецот за евиденцијата за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Одредбите од член 5 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2011 година.

Одредбите од член 3 и 4 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2012 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-11144/6
21 декември 2010 година
Скопје

Министер,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со Одлука на Комисијата од 29 септември 2008 година за утврдување на општа методологија за пресметување на годишните продажби на преносни батерии и акумулатори до крајни корисници, во согласност со Директивата 2006/66/EЗ на Европскиот парламент и на Советот (32008D0763)

Годишен извештај за постапување со отпадни батерии и акумулатори**Прилог 1**

1. Календарска година _____
2. Датум на изработка на извештајот _____
(ден, месец, година):

Податоци за ☐ колективен постапувач ☐ самостоен постапувач
(се означува со "X")

1. Назив на фирмата: _____
2. Седиште и адреса: _____
3. Дејност и шифра : _____
4. Единствен број на деловниот субјект _____
5. Даночен број _____
6. Овластено лице (Име и Презиме ЕМБГ) _____
7. Звање: _____
8. Телефонски број:/ Електронска пошта: _____

Вид на БА	Хемиски состав	Количина БА*, пуштена на пазар во РМ	Количина на собрани ОБА*	% на собрани ОБА	Количина на третиран и рециклирани ОБА	Количина на извезени ОБА за третман и рециклирање
1	2	3	4	5	6	7
преносни						
	Вкупно за преносни БА:					
автомобилски						
	Вкупно за автомобилски БА:					
индустриски						
	Вкупно за индустриски БА:					

Извештајот го пополнил (Име и презиме) Потпис.....

Одговорно лице (Име и презиме) : Потпис.....

Дата и печат _____

Потврдил (Име и презиме) _____ Потпис _____ Место _____ Дата и печат _____

Забелешки:

Колона 2 – се внесува хемискиот состав на батериите и акумулаторите според барањето за регистрација на производителот, ако истиот е самостоен поставувач и според евиденцијте на производителите за количините и видовите на батерии и акумулатори пуштени на пазар во РМ, кои се доставени на колективниот поставувач.

Колона 3 – се внесуваат количините на батерии и акумулатори пуштени на пазарот во РМ од самостојниот поставувач или количините батерии и акумулатори пуштени на пазарот во РМ од производителите во чие име колективниот поставувач ги исполнува обврските од Законот.

Колона 4 – се внесуваат количините собрани батерии и акумулатори од самостојниот поставувач или според годишните извештаи за количините собрани отпадни батерии и акумулатори доставени на самостојниот/колективниот поставувач од лицата кои собираат отпадни батерии и акумулатори.

Колона 5 – се внесува процентот на собраните преносни и автомобилски отпадни батерии и акумулатори спрема пуштените на пазарот во РМ за соодветната календарска година.

Колона 6 –се внесуваат количините рециклирани отпадни батерии и акумулатори од самостојниот поставувач или според годишните извештаи за количините рециклирани отпадни батерии и акумулатори доставени на самостојниот/колективниот поставувач од лицата кои рециклират отпадни батерии и акумулатори.

Колона 7 – се внесуваат количините извезени отпадни батерии и акумулатори за третман и рециклирање од самостојниот поставувач или според годишните извештаи за количините собрани или превземени и третираны отпадни батерии и акумулатори доставени на самостојниот/колективниот поставувач од лицата кои собираат, превземат или третираат отпадни батерии и акумулатори.

БА* - батерија и акумулатор

ОБА* - отпадна батерија и акумулатор

Прилог 2

ЕВИДЕНЦИЈА
за количините и видовите на батерии и акумулатори пуштени на пазар во Република Македонија

за период од _____ до _____ година
за _____

1. Назив на фирмата: _____
2. Седиште и адреса: _____
3. Дејност и шифра : _____
4. Единствен број на деловниот субјект _____
5. Даночен број _____
6. Овластено лице (Име и Презиме ЕМБГ) _____
7. Звање: _____
8. Телефонски број:/ Електронска пошта _____

Количини на батериите и акумулаторите, пуштени на пазарот во Република Македонија				
вид	Тарифен број	хемиски состав	големина	број
1		2	3	4
				5

Евиденцијата ја пополнил (Име и презиме) Потпис.....
Одговорно лице (Име и презиме) Потпис.....

Забелешки:

Колона 1 – се внесува видот на батериите и акумулаторите - преносни, автомобилски или индустриски.

Колона 2 – се внесува хемискиот состав на батериите и акумулаторите според барањето за регистрација на производителот.

Колона 3 – се внесува големината на батеријата или акумулаторот според спецификацијата на производот.

Колона 4 – се внесува бројот на батериите и акумулаторите пуштени на пазар од соодветниот вид, хемиски состав и големина

Колона 5 – се внесува збирната количина во килограми на батериите и акумулаторите пуштени на пазар од соодветниот вид, хемиски состав и големина

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3586.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 15 декември 2010 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 54-д алинеја 3 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009 и 50/2010) и член 53 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.96/2010 од 20 октомври 2010 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите наведени во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 54-д алинеја 3 од Законот за извршување, на извршителот ќе му се изрече мерката трајно одземање на правото за вршење на должноста извршител ако неуредно и несовесно ја врши функцијата член на Дисциплинската комисија.

Во членот 53 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, се предвидува дека ако настане престанок на должноста извршител пред денот на влегувањето во сила на овој закон, министерот за правда во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, определува извршител од редот на именуваниите извршители од истото подрачје, којшто веднаш ќе ја преземе канцеларијата на извршителот чија должност престанала и ќе ја продолжи работата по предметите, со сите овластувања кои му припаѓаат на извршител согласно со закон. Пред преземањето на канцеларијата на извршителот чија должност престанала од страна на именуваниите извршители од истото подрачје, ќе се изврши селекција на предметите, книгите и документите на извршителот чија должност престанала од страна на Комисијата која ја формира министерот за правда, составена од претставник на Министерството за правда, Комората на извршители и судија од подрачјето на надлежниот основен суд за кое е именуван извршителот.

Претседателот на Комората со решение ќе го овласти именуваниот, односно определениот извршител да располага со посебната сметка на извршителот чија должност престанала.

5. Владеењето на правото е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија предвидена во член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Дисциплинска комисија, според членот 59 став 2 од Законот, е орган на Комората кој го избира Собранието на Комората, составен од пет члена и нивни заменици, со мандат од три години, со право на повторен избор и

според ставот 4 на овој член од Законот, дисциплинската комисија ја спроведува дисциплинската постапка по предлог на овластен подносител и донесува одлука по предлогот, а начинот и поблиските услови во врска со работењето на Дисциплинската комисија ќе бидат уредени со Статутот и другите акти на Комората.

Од анализата на наведените законски одредби јасно произлегува дека дисциплинската комисија е колективно тело кое функционира врз база на Статутот и други акти на комората. Оттука, Судот оцени дека не е јасно кои дејствија преземени од еден член на Комисијата претставуваат неуредно и несовесно вршење на функцијата член на Комисијата, ако се има во вид фактот дека станува збор за колективно тело и колективна одлука.

Од друга страна, пак, според Судот, извршувањето на оспорената мерка, претставува ограничување на вршење на јавна функција што е во спротивност со член 23 од Уставот.

Од наведените причини Судот оцени дека оспориениот член 54-д алинеја 3 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 23 од Уставот.

6. Правната заштита на сопственоста е темелна вредност на уставниот поредок согласно член 8 став 1 алинеја 6 од Уставот.

Според член 30 став 3 од Уставот никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Од анализата на законската одредба на член 53 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, а во корелација со наводите во иницијативата Судот оцени дека истата не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок - правната заштита на сопственоста.

Имено, овластувањето во оспорената законска одредба да именуваниот извршител покрај работата по предметите, да ја преземе и канцеларијата на извршителот на кого му престанала должноста извршител, според Судот, се повредува правото на сопственост. Ова од причина што, сопственоста како институт во себе содржи право на располагање, држење и користење на стварта. Во конкретниот случај со правото на преземањето на канцеларијата на извршителот чија должност престанала, му се попречува правото на располагање и користење на канцеларијата која е негова сопственост, а кои се правни елементи на сопственоста.

Од наведените причини Судот оцени дека оспориениот член 53 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 6 и член 30 од Уставот на Република Македонија.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, д-р Трендафил Ивановски, Исмаил Дарлишта, Лилјана Инглизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.96/2010
15 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

3587.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 15 декември 2010 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 25 став 2, во делот: „од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“ од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во членот 25 од Законот за државното правобранителство е предвидено дека Владата на Република Македонија може да го разреши државниот правобранител поради нестручно и несовесно вршење на функцијата.

Против одлуката на Владата на Република Македонија за разрешувањето или престанокот од членот 23 став 1 алинеи 3 до 6 на овој закон на функцијата државен правобранител и државни правобранители може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

5. Една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија е владеењето на правото.

Владеењето на правото се засновува врз неколку постулати: примарно значење на човековите слободи и права; постоење на ограничена државна власт; поделба на власта на законодавна, извршна и судска; постоење на независно судство и правна сигурност на човекот и на граѓанинот.

Правната сигурност значи постоење на процесни гаранции и на правни лекови за заштита на правото во случај на негова повреда.

Според член 50 став 2 од Уставот, се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања.

Во член 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2006) е предвидено дека заради обезбедување судска заштита на правата и правните интереси на физичките и правните лица и заради обезбедување на законитоста, Управниот суд, во управни спорови одлучува за законитоста на актите на органите на државната управа, Владата, други државни органи, општините и градот Скопје, организации утврдени со закон и на правни лица во вр-

шење на јавни овластувања (носители на јавни овластувања) кога решаваат за правата и обврските во поединечните управни работи, како и за актите донесени во прекршочна постапка.

Според член 3 став 1 од Законот за управните спорови, право да поведе управен спор има физичко или правно лице, ако смета дека со управниот акт му е повредено некое право или непосреден интерес заснован врз закон.

Право да поднесе тужба, според цитираната одредба, односно да поведе управен спор како тужител, има само она лице или субјект за чие право или интерес се решава во управниот спор, односно кое смета дека со еден (поединечен) управен акт му е повредено некое право или непосреден интерес заснован врз закон. Значи, тужител во управниот спор може да биде она лице на кое со управниот акт му се засега во некое право или непосреден интерес.

Според член 19 од Законот за управните спорови, управен спор се поведува со тужба.

Според член 20 став 1 од истиот закон, тужбата се поднесува во рок од 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката. Оваа одредба важи за сите тужители. Овој рок е преклузивен не може да се продолжува и со неговото истечување, тужителот веќе го губи правото да поднесе тужба.

Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007), во член 1 утврдува дека со овој закон се уредуваат организацијата и надлежноста на Државното правобранителство на Република Македонија, условите и постапката за именување и разрешување на државниот правобранител на Република Македонија и државните правобранители, нивните овластувања, права и должности, средствата за работа, пристапот до информации, соработката со органите на државната управа и други прашања од значење за нивната работа.

Според член 18 став 1 од Законот, Државниот правобранител по предлог на министерот за правда го именува Владата на Република Македонија.

Според член 23 став 1 алинеи од 3 до 6 од Законот, функцијата државен правобранител односно државни правобранители престанува поради исполнување на услови за стекнување на правото на старосна пензија, ако се утврди дека трајно ја загубил способноста за вршење на функцијата, ако е избран, односно именуван на друга функција, односно должност и ако со правосилна пресуда е огласен за виновен и му е изречена ефективна казна затвор од најмалку шест месеци.

Во оспорениот член 25 од Законот, е предвидено дека Владата на Република Македонија може да го разреши државниот правобранител поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Против одлуката на Владата на Република Македонија за разрешувањето или престанокот од членот 23 став 1 алинеи од 3 до 6 на овој закон, функцијата државен правобранител и државни правобранители може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

Во членот 26 од истиот закон е предвидено дека, одлуката за разрешување на државниот правобранител и на државните правобранители се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ (став 1). За раз-

решувањето се известува разрешениот државен правобранител, односно државни правобранители и Државното правобранителство на Република Македонија.

Од анализата на наведената уставна и законска регулатива, според Судот во конкретниот случај оспорениот дел на ставот 2 од членот 25 од Законот за државното правобранителство не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок на Република Македонија - владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните на Република Македонија како дел од ова начело. Имено, имајќи го во вид фактот што со оспорениот член 25 од Законот за државно правобранителство се предвидува дека против одлуката на Владата на Република Македонија за разрешувањето или престанокот на функцијата државен правобранител и државни правобранители може да се поведе управен спор, Судот утврди дека и во овој случај постапката пред Управниот суд треба да се спроведува согласно одредбите на Законот за управните спорови. Ова од причина што во случајов станува збор за решавање на права и обврски за поединечни управни работи, односно со оспорениот член 25 од Законот за државното правобранителство право да поднесе тужба, односно да поведе управен спор му се дава на државниот правобранител и државните правобранители, кои се субјекти за чие право, односно интерес се решава во управниот спор, односно кое смета дека со поединечен управен акт му е повредено некое право или непосреден интерес заснован врз закон.

Според Судот, рокот за поведување на управен спор мора да тече од денот на доставувањето на управниот акт до странката, како што предвидува Законот за управните спорови како *lex specialis*, во кој е регулирана постапката за управните спорови. Ова дотолку повеќе што со ваквиот акт кој има карактер на поединечен управен акт се задира во лично право и интерес на државниот правобранител и државните правобранители, поради што рокот за поведување на управен спор треба да тече од денот на доставувањето, односно осознавањето на субјектот за постоење на ваков акт, а не од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на Република Македонија“ како што предвидува оспорената одредба од Законот за државното правобранителство.

Од наведената уставно судска анализа, Судот оцени дека оспорениот дел од членот 25 став 2 од Законот за државното правобранителство не е во согласност со принципот на владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните, односно со членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, д-р Трендафил Ивановски, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзие Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.121/2010
15 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3588.

Судскиот совет на Република Македонија по правилно спроведената постапка, согласно член 53 од Законот за судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 41, став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешуваат од вршење на судиската функција Виолета Дума и Владо Цилвициев, судии на Апелациониот суд Скопје, поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и тоа судијата Виолета Дума поради две сторени повреди по член 75, став 1, алинеја 2 од Законот за судовите и судијата Владо Цилвициев поради една сторена повреда по член 75, став 1, алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-1977/1
22 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

3589.

Врз основа на член 28 став 8 од Законот за поштенските услуги („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на седницата одржана на 23.12.2010 година го донесе следниот

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ПОЕНИ И НА ВРЕДНОСТА НА ПОЕНОТ ЗА ПРЕС- МЕТУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот на определување на бројот на поени и на вредноста на поенот кои служат за пресметување на годишниот надоместок.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

- Обем претставува нумерички показател за бројот на поштенските услуги кои ги обезбедува давателот во текот на 12 последователни месеци;

- Број на поени е нумерички израз кој Агенцијата му го утврдува на секој давател на поштенски услуги и служи за пресметување на годишниот надоместок.

Член 3

Давателот на универзална услуга и давателот на поштенски услуги (во натамошниот текст давател) за календарската годината во која обезбедуваат поштенски услуги врз основа на издадена индивидуална дозвола или општо овластување, плаќаат годишен надоместок на Агенцијата за пошти.

Годишниот надоместок, давателот го плаќа на годишно ниво без оглед на временскиот интервал од годината во кој ја поседува дозволата или општото овластување, врз основа на Решение од директорот на Агенцијата, во рокот пропишан со законот и овој правилник.

Во календарската година во која прв пат се стекнува со дозвола или општо овластување, давателот го плаќа надоместок во рокот определен во Решението.

Член 4

Висината на надоместокот од член 3 на овој правилник се пресметува како производ од бројот на поени и вредноста на поенот, откако претходно Агенцијата го констатира бројот на поени за секој давател поединечно.

Член 5

Бројот на поени се пресметува како збир на поени, пропишани со Законот за поштенските услуги и овој правилник за обезбедување на поштенски услуги во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај.

Бројот на поени за давателот на универзална услуга во фиксен износ е пропишан со законот.

Бројот на поени за секој давател на поштенските услуги Агенцијата го пресметува поединечно земајќи ги во предвид видот на пратките и услугите, како и географското подрачје за чие обезбедување му е издадено општо овластување.

Член 6

Во зависност од годишниот обем на поштенски пратки до 2 кг. обезбедени од страна на давателот на поштенските услуги во внатрешниот поштенски сообраќај, бројот на поени во границите пропишани со закон изнесува:

1. 20 поени за годишен обем до 50.000 поштенски пратки,
2. 35 поени за годишен обем од 50.000 до 100.000 поштенски пратки,
3. 50 поени за годишен обем поголем од 100.000 поштенски пратки.

За обезбедување вредносни и препорачани услуги на поштенски пратки до 2 кг. на давателот на поштенски услуги му се утврдуваат дополнително уште 10 поени.

Член 7

Во зависност од годишниот обем на пакети до 10 кг. обезбедени од страна на давателот во внатрешен поштенски сообраќај, бројот на поени во границите пропишани со закон изнесува:

- 1) 20 поени за годишен обем до 5.000 пакети,
- 2) 35 поени за годишен обем од 5.000 до 10.000 пакети,
- 3) 50 поени за годишен обем поголем од 10.000 пакети.

Член 8

Податоците за обемот на поштенски услуги давателот на поштенски услуги редовно на секои шест месеци ги доставува до Агенцијата.

За утврдување на годишниот обем во смисла на член 6 и 7 од овој Правилник Агенцијата го зема во предвид обемот прикажан во Извештаите од давателот за временски период од 30.07 претходната година до 30.06. тековната година, освен кога со овој правилник е поинаку пропишано.

Во случај давателот на поштенски услуги да не достави Извештај за наведениот период во рок, се смета дека се согласил бројот на поени да му се пресметува како да остварил обем поголем од 100.000 за поштенски пратки до 2 кг., односно поголем од 10.000 за пакети до 10 кг.

Член 9

Во пресметувањето на надоместокот за 2011 година, како и за календарската година во која за прв пат е издадено општото овластување, годишниот обем на давателот ќе се смета дека изнесува до 50.000 за поштенски пратки до 2 кг., односно до 5.000 за пакети до 10 кг.

Член 10

Агенцијата најдоцна до 31 Октомври со заклучок го констатира обемот и бројот на поени и во рок од осум дена му го доставува заклучокот на давателот.

Против заклучокот од став 2 на овој член не е дозволена посебна жалба.

Член 11

Податоците за вкупниот обем и вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија, Агенцијата ги објавува еднаш годишно во Извештајот за анализа на пазарот.

Член 12

Вредноста на поенот се определува откако ќе се утврди вкупниот обем и вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија.

Вредноста на поенот се пресметува на начин што износот на контото 715 – приходи од годишен надоместок од давателите на поштенски услуги од Финансискиот план на Агенцијата се дели со вкупниот број на поени на поштенскиот пазар во Република Македонија.

На предлог на Директорот, Комисијата на Агенцијата за пошти со Одлука ја определува вредноста на поенот на годишно ниво.

Одлуката за определување на вредноста на поенот од претходниот став на овој член е составен дел на Годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година и служи за пресметување на годишниот надоместок со кој поединечно се задолжува секој од давателите на поштенски услуги во таа наредна година.

Одлуката за вредноста на поенот содржи образложение за причините од кои Комисијата на Агенцијата се раководела и целите кои се планира да се постигнат со донесување на Одлуката.

Член 13

По одобрување на Годишната програма за работа од Собранието на Република Македонија, директорот со Решение го задолжува давателот на поштенски услуги со годишен надоместок.

Решението задолжително содржи и образложение за начинот на утврдување на висината на годишниот надоместок.

Член 14

За утврдување на бројот на поените за секој од давателите на поштенските услуги, кој ќе се примени при пресметување на годишниот надоместок за 2011 година, Агенцијата за пошти ќе ги земе во предвид податоците за видот на поштенските услуги за кои на давателот му е издадена Стандардна дозвола или Одобрение.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да се применува Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот на поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2009).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-306/5
23 декември 2010 година
Скопје

Агенција за пошти
Претседател на комисија,
Дејан Бошковски, с.р.

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 3590.

Врз основа на член 3 од Законот за матичната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09), директорот на Управата за водење на матичните книги, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ
ПОДРАЧЈА**

I. Со ова решение се определуваат 178 матични подрачја со вкупно 1767 населени места во кои ќе се водат матични книги за родени и умрени и тоа:

I.1 Матични подрачја за кои се водат матични книги за родени и умрени:

1. Матичното подрачје Сарај со седиште во Скопје-Општина Сарај води матични книги за родени и умрени за населените места Скопје-Општина Сарај, Арнакија, Бојане, Буковиќ, Глумово, Горно Свиларе, Гречец, Дворце, Долно Свиларе, Кондово, Копаница, Ласкарци, Љубин, Матка, Паничари, Радушa, Раовиќ, Рашче, Рудник-Радушa, Семениште, Чајлане, Шишево., Крушопек.

2. Матично подрачје Рашче со седиште во Рашче води матични книги за родени и умрени за населените места Рашче, Копаница, Радушa, Рудник Радушa, Дворце.

3. Матично подрачје Горче Петров со седиште во Скопје-Општина Горче Петров води матични книги на родени и умрени за Скопје-Општина Горче Петров, Волково, Грачани, Кучково, Никиштани, Ново Село, Орман, Бардовци.

4. Матично подрачје Гази Баба со седиште во Скопје-Општина Гази Баба води матични книги на родени и умрени за Скопје-Општина Гази Баба, Брњарци, Гоце Делчев, Идризово, Јурумлери, Трубареве.

5. Матично подрачје Сингелиќ со седиште во Сингелиќ води матични книги на родени и умрени за Сингелиќ, Индигово, Стајковци, Црешево, Булачани, Раштак, Страчинци, Црешево.

6. Матично подрачје Бутел и Чаир со седиште во Скопје-Општина Чаир води матични книги на родени и умрени за Скопје-Општина Бутел, Скопје-Општина Чаир, Радишани, Љубанци, Љуботен.

7. Матичното подрачје Шуто Оризари со седиште во Скопје - Општина Шуто Оризари води матични книги за родени и умрени за населените места за Скопје-општина Шуто Оризари Визбегово, Горно Оризари.

8. Матичното подрачје Скопје-Центар со седиште во Скопје - Општина Центар води матични книги за родени и умрени за населените места Усје, Горно Нерези, Долно Лисиче и за населено место Скопје за општините Центар, Кисела Вода Карпош, Аеродром.

9. Матичното подрачје Петровец со седиште во Петровец води матични книги на родени и умрени за Петровец, Којлија, Ржаничино, Огњанци, Катланово, Градманци, Летевци, Блаце, Брезица, Кожле, Бадар, Средно Коњари, Долно Коњари, Дивње, Горно Коњари, Сушица.

10. Матично подрачје Чучер Сандево со седиште во Чучер Сандево води матични книги на родени и умрени за Бродец, Брест, Чучер Сандево, Бразда, Бањане, Блаце, Мирковци, Глуво, Горњане, Кучевиште, Побожје, Танушевци.

11. Матично подрачје Драчево со седиште во Драчево води матични книги на родени и умрени за Драчево, Долно Лисиче, Зелениково, Орешани, Таор, Ново Село, Градовци, Дејковец, Гумалево, Пакошево, Смесница, Страхојадница, Тисовица, Добрино, Вражале, Палиград.

12. Матично подрачје Студеничани со седиште во Студеничани води матични книги на родени и умрени за Студеничани, Рамни Габер, Вртекица, Цветово, Црн Врв, Елово, Малчиште, Умово, Осинчани, Горно Количани, Долно Количани, Пагаруша, Драчевица, Црвена Вода, Алдинци, Калдирец, Батинци, Морани.

13. Матично подрачје Арачиново со седиште во Арачиново води матични книги на родени и умрени за Арачиново, Грушино, Орланци, Мојанци.

14. Матично подрачје Ракотинци со седиште во Ракотинци води матични книги на родени и умрени за Ракотинци, Барово, Говрлево, Добри Дол, Горно Соње, Долно Соње, Маркова Сушица, Света Петка, Сопиште, Чифлик, Држилово, Нова Брезница, Патишка Река, Јаболе.

15. Матично подрачје Илинден со седиште во Илинден води матични книги на родени и умрени за Илинден, Ајватовци, Бунарцик, Марино, Бујковци, Бучинци, Дељадровце, Миладиновци, Мршевци, Текоја, Кадино, Мралино.

16. Матично подрачје Велес со седиште во Велес води матични книги на родени и умрени за Велес, Башино село, Белештевица, Бузалково, Горно Каласлари, Долно Каласлари, Горно Оризари, Долно Оризари, Карабуњиште, Новачани, Ораовец, Раштани, Ново Село, Рлевци, Сливник, С'лп, Црквино, Чалошево, Отовица, Ветерско, Кумарино, Мамутчево, Рудник, Сопот, Сојаклари, Лугунци, Крушје, Цидимирци, Иванковци.

17. Матично подрачје Богомила со седишта во Богомила води матични книги на родени и умрени за Богомила, Бистрица, Габровник, Капиново, Мокрени, Нежилово, Ораовдол, Ореше, Плевње, Папрадиште, Согле, Теово, Црешнево.

18. Матично подрачје Чашка со седиште во Чашка води матични книги на родени и умрени за Бањица, Бусилци, Војница, Витанци, Голозинци, Дреново, Еловец, Крајници, Крива Круша, Лисече, Горно Врановци, Мелница, Ново Село, Отиштино, Раковец, Владиловци, Долно Врановци, Кррино, Оморани, Попадија, Мартолци, Поменово, Смиловци, Степанци, Стари Град, Извор, Чашка.

19. Матично подрачје Долно Јаболчиште со седиште во Долно Јаболчиште води матични книги на родени и умрени за Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште.

20. Матично подрачје Градско со седиште во Градско води матични книги на родени и умрени за Виничани, Водоврати, Грнчиште, Двориште, Долно Чичево, Горно Чичево, Кочилари, Куридере, Скачинци, Свеќани, Згрополци, Подлес, Убого, Уланци, Ногаевци, Градско.

21. Матично подрачје Кавадарци со седиште во Кавадарци води матични книги на родени и умрени за Кавадарци, Сопот, Марена, Глишиќ, Ваташа, Бојанчиште, Мрежичко, Рожден, Мајден, Крњево, Бохула, Долна Бошава, Страгово, Радња, Чемерско, Конопиште, Горна Бошава.

22. Матично подрачје Дреново со седиште во Дреново води матични книги на родени и умрени за Дреново, Вазарци, Кесендре, Драдња, Раец, Шивец, Дебриште, Галиште, Фариш.

23. Матично подрачје Бегниште со седиште во Бегниште води матични книги на родени и умрени за Бегниште, Ресава, Клиново, Драгожел, Брушани, Гарниково, Дабниште, Кошани.

24. Матично подрачје Сирково со седиште во Сирково води матични книги на родени и умрени за Сирково, Камен Дол, Мрзен, Ораовец, Крушевица.

25. Матично подрачје Росоман со седиште во Росоман води матични книги на родени и умрени за Росоман, Манастирец, Паликура, Трстеник, Рибарци.

26. Матично подрачје Неготино со седиште во Неготино води матични книги на родени и умрени за Неготино, Дуброво, Курија, Тимјаник, Долни Дисан, Горни Дисан, Вешје, Тремник.

27. Матично подрачје Пепелиште со седиште во Пепелиште води матични книги на родени и умрени за Пепелиште, Бруснуик, Војшанци, Цидимирци, Јаношево, Криволак, Калањево, Шеоба, Пештерница, Липа, Црвени Брегови.

28. Матично подрачје Демир Капија со седиште во Демир Капија води матични книги на родени и умрени за Демир Капија, Барово, Бесвица, Бистренци, Драчевица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Корешница, Кошарка, Прждево, Стрмашево, Челевец, Чифлик.

29. Матично подрачје Куманово со седиште во Куманово води матични книги на родени и умрени за Куманово, Доброшане, Тронежа, Провце, Биљановце, Бедиње, Речица, Режановце, Лопате, Черкези, Думановце, Долно Коњаре, Љубодраг, Габреш, Градиште, Кутлибег, Кучкарево, Кокошиње, К'шање, Пезово, Живиње, Колицко, Орашац, Скачковце, Шупљи Камен, Вак'в, Винце, Длга, Пчиња, Студена Бара, Никуштак, Ново Село, Умин Дол.

30. Матично подрачје Клечевце со седиште во Клечевце води матични книги на родени и умрени за Клечевце, Бељакотце, Довезенце, Зубовце, Јачинце, Косматац, Мургаш, Новоселане.

31. Матично подрачје Младо Нагоричане со седиште во Младо Нагоричане води матични книги на родени и умрени за Младо Нагоричане, Војник, Стрезовце, Аљинце, Бајловце, Брешко, Добрача, Жељувино, Свилянце.

32. Матично подрачје Старо Нагоричане со седиште во Старо Нагоричане води матични книги на родени и умрени за Алгуња, Брачевце, Драгоманце, Никулане, Пузалька, Стрновац, Челопек, Арбанашко, Буковлане, Дејловце, Длабочица, Осиче, Рамно, Цветишница, Враготурце, Жеглане, Карловце, Коинце, Кокино, Мгленице, Малотино, Пелинце, Степанце.

33. Матично подрачје Табановце со седиште во Табановце води матични книги на родени и умрени за Табановце, Горно Коњаре, Карабичане, Сушево, Сопот, Четирце.

34. Матично подрачје Романовце со седиште во Романовце води матични книги на родени и умрени за Романовце, Агино Село, Брзак.

35. Матично подрачје Липково со седиште во Липково води матични книги на родени и умрени за Липково, Глажња, Гошинце, Лукаре, Отља, Рнковце, Стрима.

36. Матично подрачје матејче со седиште во Матејче води матични книги на родени и умрени за Матејче, Виштица, Ропалце.

37. Матично подрачје Слупчане со седиште во Слупчане води матични книги на родени и умрени за Алашевце, Белановце, Злокуќане, Извор, Оризари, Дуница, Слупчане, Опае.

38. Матично подрачје Лојане со седиште во Лојане води матични книги за Лојане, Ваксинце, Стража.

39. Матично подрачје Крива Паланка со седиште во Крива Паланка води матични книги на родени и умрени за Крива Паланка, Конопница, Градец, Габер, Осиче, Дрење, Киселица, Бс, Варовиште, Кошари, Дурачка Река, Станци, Дренак, Мартиница, Лозаново, Трново, Узем, Костур, Крља, Жидилово, Огут, Нерав, Метежево, Добровница, Голема Црцорија, Мала Црцорија, Луке, Подржи Коњ, Крстов Дол.

40. Матично подрачје Ранковце со седиште во Ранковце води матични книги на родени и умрени за Ранковце, Радибуш, Отошница, Станча, Гулинци, Вржогрнци, Ветуница, Љубинци, Опила, Одрено, Герман, Пклиште.

41. Матично подрачје Мождивњак со седиште во Мождивњак води матични книги на родени и умрени за Мождивњак, Баштево, Борово, Длабочица, Тлминци.

42. Матично подрачје Петралица со седиште во Петралица води матични книги на родени и умрени за Петралица, Баратлија, Криви Камен, Гиновци, Милутинце, Псача.

43. Матично подрачје Кратово со седиште во Кратово води матични книги на родени и умрени Кратово, Туралево, Филиповци, Шлегово, Приковци, Близанци, Луково, Горно Кратово, Нежилово, Железница, Топаловиќ, Живалево, Мушково, Каврак, Кнежево, Куново, Емирица, Којково, Секулица, Вакуф, Татомир, Крилатица, Трновац, Талашманце, Кетеново.

44. Матично подрачје Шопско Рудари со седиште во Шопско Рудари води матични книги на родени и умрени за Шопско Рударе, Коњух.

45. Матично подрачје Страцин со седиште во Страцин води матични книги на родени и умрени за Страцин, Куклица, Димонце, Пендак.

46. Матично подрачје Штип со седиште во Штип води матични книги на родени и умрени за Штип.

47. Матично подрачје Радање со седиште во Радање води матични книги на родени и умрени за Радање, Аргулица, Вртешка, Голем Габер, Ебеплија, Јунузлија, Калаузлија, Калапетровци, Карбинци, Кепекелија, Кошево, Козјак, Кучица, Кучилат, Курфалија, Мал Габер, Мичак, Муратлија, Никоман, Нов Караорман, Оцалија, Почивало, Припечани, Прналија, Руљак, Стар Караорман, Таринци, Црвулево, Шашаварлија.

48. Матично подрачје Долни Балван со седиште во Долни Балван води матични книги на родени и умрени за Долни Балван, Крупиште, Чардаклија, Горни Балван, Батање, Долно Трогерци, Горно Трогерци.

49. Матично подрачје Три Чешми со седиште во Три Чешми води матични книги на родени и умрени за Три Чешми, Судик, Тестемелци, Врсаково, Криви Дол, Сарчиево, Сушево, Доброшани.

50. Матично подрачје Лакавица со седиште во Лакавица води матични книги на родени и умрени за Лакавица, Љуботен, Долани, Балатлија, Горачино, Шопур, Ново Село, Брест, Пиперово, Лесковица, Суво Гроло, Степанци, Пухче, Чифлик, Липов Дол, Танатарци.

51. Матично подрачје Драгоево со седиште во Драгоево води матични книги на родени и умрени за Драгоево, Селце, Пенуш, Софилари, Јамујарци, Скандалци, Топлик, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Хаџи-Реџепли, Црешка, Едеклерци.

52. Матично подрачје Берово со седиште во Берово води матични книги на родени и умрени за Берово, Смојмирово, Ратево, Будинарци, Митрашинци, Мачево, Русиново.

53. Матично подрачје Двориште со седиште во Двориште води матични книги на родени и умрени за Двориште.

54. Матично подрачје Владимирово со седиште во Владимирово води матични книги на родени и умрени за Владимирово.

55. Матично подрачје Винаца со седиште во Винаца води матични книги на родени и умрени за Винаца, Виничка Кршла, Јакимово, Лески, Црн Камен, Лаки, Калиманци, Грљани, Истибања.

56. Матично подрачје Драгобашта со седиште во Драгобашта води матични книги на родени и умрени за Драгобашта, Крушево, Пекљани, Трсино.

57. Матично подрачје Градец со седиште во Градец води матични книги на родени и умрени за Градец.

58. Матично подрачје Блатец со седиште во Блатец води матични книги на родени и умрени за Блатец, Липец.

59. Матично подрачје Делчево со седиште во Делчево води матични книги на родени и умрени за Делчево, Град, Стамер, Звезгор, Габрово, Ветрен, Чифлик, Полето, Очипала, Косово Дабје, Бигла, Илиово, Турија, Драмче, Киселица, Вратиславци, Селник.

60. Матично подрачје Тработивиште со седиште во Тработивиште води матични книги на родени и умрени за Тработивиште, Вирче, Стар Истевник, Нов Истевник, Разловци.

61. Матично подрачје Кочани со седиште во Кочани води матични книги на родени и умрени за Кочани, Кучичино, Бурилчево, Долни Подлог, Горни Подлог, Мојанци, Тркање, Зрновци, Мородовис, Видовиште, Оризари, Прибачево, Нивичани, Пантелеј, Рајчани, Лешки, Пашаџиково, Полаки, Јастребник, Небојани, Главовица, Костин Дол, Ново Село, Речани, Грдовци, Бели.

62. Матично подрачје Облешево со седиште во Облешево води матични книги на родени и умрени за Облешево, Спанчево, Бања, Чифлик, Теранци, Чешиново, Соколарци, Жиганце, Новоселани, Лепопелци, Врбица, Уларци.

63. Матично подрачје Пробиштип со седиште во Пробиштип води матични книги на родени и умрени за Пробиштип, Добрево, Марчино, Дренок, Кундино, Стрисовци, Калниште, Пестршино, Неокази, Гризлиевци, Горни Стубол, Долни Стубол, Горно Барбареве, Долно Барбареве, Плешанци, Стрмош, Гајранци, Пуздерци, Петришино, Пишица, Бучиште, Куково, Лезово, Трооло, Гујновци, Зарепинци.

64. Матично подрачје Злетово со седиште во Злетово води матични книги на родени и умрени за Злетово, Лесново, Бунеш, Шталковица, Ратавица, Турско Рудар, Зеленград, Јамиште, Древено, Трипатанци.

65. Матично подрачје Свети Николе со седиште во Свети Николе води матични книги на родени и умрени за Свети Николе, Кнежје, Малино, Алакинце, Мездра, Амзабегово, Богословец, Делисинци, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Пеширово, Немањица, Рачини, Мечкуевци, Орел, Макреш, Патетино, Долно Гуѓанце, Горно Гуѓанце, Павлешенци, Стањевци, Строиманци, Ериџија, Мустафино, Кадрифаково, Буриловци, Арбасанци, Стануловци, Горобинци, Крушица, Преод, Сопот, Трстеник.

66. Матично подрачје Лозово со седиште во Лозово води матични книги на родени и умрени за Лозово, Аџибегово, Аџиматово, Бекирлија, Дорфулија, Каратманово, Кишино, Коселари, Гуземелци, Милино, Срамзалино.

67. Матично подрачје Пехчево со седиште во Пехчево води матични книги на родени и умрени за Пехчево, Чифлик, Умлена, Негрево, Црник, Панчарево, Робово.

68. Матично подрачје Македонска Каменица со седиште во Македонска Каменица води матични книги на родени и умрени за Македонска Каменица, Саса, Тодоровци, Дулица, Косевица, Костин Дол, Луковица, Моштица, Цера, Безиково, Пресека.

69. Матично подрачје Струмица со седиште во Струмица води матични книги на родени и умрени за Струмица, Дабиље, Баница, Водоча.

70. Матично подрачје Куклиш со седиште во Куклиш води матични книги на родени и умрени за Куклиш, Градско Балдовци, Свидовица, Три Води.

71. Матично подрачје Муртино со седиште во Муртино води матични книги на родени и умрени за Муртино, Банско, Моноспитово, Сачево.

72. Матично подрачје Босилово со седиште во Босилово води матични книги на родени и умрени за Босилово, Робово, Петралинци, Сарај, Старо Балдовци, Еднокуќево, Хамзали, Дрвош, Гечерлија.

73. Матично подрачје Турново со седиште во Турново води матични книги на родени и умрени за Турново, Иловица, Штука, Секирник, Радово, Боријево.

74. Матично подрачје Ново Село со седиште во Ново Село води матични книги на родени и умрени за Ново Село, Бајково, Бадолен, Зубово, Ново Коњарево, Самоилово, Стиник, Сушица, Барбареве.

75. Матично подрачје Добрашинци со седиште во Добрашинци води матични книги на родени и умрени за Нова Маала, Висока Маала, Сушево, Чанаклија, Нивичино, Кушкулија.

76. Матично подрачје Василево со седиште во Василево води матични книги на родени и умрени за Василево, Ангелци, Владиевци, Градошорци, Добрејци, Дукарино, Пиперево, Просениково, Радичево.

77. Матично подрачје Гевгелија со седиште во Гевгелија води матични книги на родени и умрени за Гевгелија, Моин, Мрзенци, Ново Коњско, Конско, Хума, Богородица, Негорци, Прдејци, Смоквица, Кованци, Серменин.

78. Матично подрачје Нов Дојран со седиште во Нов Дојран води матични книги на родени и умрени за Нов Дојран, Стар Дојран, Фурка, Николик, Сретеново, Црничани, Гопчели, Куртамзали, Севендекли, Дурутли, Органџали, Чаушли, Цумабос, Дојран.

79. Матично подрачје Миравци со седиште во Миравци води матични книги на родени и умрени за Миравци, Давидово, Милетково, Петрово, Габрово.

80. Матично подрачје Стојаково со седиште во Стојаково води матични книги на родени и умрени за Стојаково, Селемли.

81. Матично подрачје Валандово со седиште во Валандово води матични книги на родени и умрени за Валандово, Пирава, Дедели, Казандол, Раброво, Честово, Вејсели, Ајранли, Терзели, Удово, Јосифово, Аразли, Баракли, Башали, Градец, Гулели, Марвинци, Балинци, Брајковци, Грчиште.

82. Матично подрачје Чалакли со седиште во Чалакли води матични книги на родени и умрени за Чалакли, Собри, Прстен, Башибос, Булунтули, Кочули, Бајрамбос, Татарли.

83. Матично подрачје Богданци со седиште во Богданци води матични книги на родени и умрени за Богданци, Гавато.

84. Матично подрачје Радовиш со седиште во Радовиш води матични книги на родени и умрени за Радовиш, Ињево, Дамјан, Погулево, Дедино, Воиславци, Горна Врашница, Долна Врашница, Гарван, Сурдулци, Бучим, Тополница, Али Коч, Коцалија, Супурге, Калаузлија, Раклиш, Штурово, Али Лобаси, Кара Лобаси, Држани, Козбунар, Карацалар, Прналија, Чешме Маале, Шаниташ, Шипковица, Подареш, Ораовица, Злеово, Јаргулица, Покрајчево, Папавница, Ново Село, Смиланци, Калугерица, Дурутлија, Коцалија, Саригол, Худаверлија.

85. Матично подрачје Конче со седиште во Конче води матични книги на родени и умрени за Лубница, Ракитец, Габревци, Горни Липовиќ, Долни Липовиќ, Скоруша, Долни Радеш, Негреновци, Конче, Загорци.

86. Матично подрачје Битола со седиште во Битола води матични книги на родени и умрени за Битола, Горно Оризари, Долно Оризари, Логоварди, Поешево, Лавци, Брусник, Раштани, Карамани, Трн, Дихово, Братин Дол, Магарево, Нижеполе, Снегово, Трново, Долно Српци, Вашарејца, Беранци, Рамна, Лера, Метимир, Свиниште, Горно Српци, Буково, Крстоар, Орехово.

87. Матично подрачје Деделбалци со седиште во Деделбалци води матични книги на родени и умрени за Деделбалци, Арматуш, Будаково, Горно Агларци, Далбеговци, Долно Агларци, Путурус, Трап, Црничани.

88. Матично подрачје Велушина со седиште во Велушина води матични книги на родени и умрени за Велушина, Граешница, Драгош, Канино, Кишава, Лажец, Острец, Породин, Жабени.

89. Матично подрачје Кукуречани со седиште во Кукуречани води матични книги на родени и умрени за Кукуречани, Драгарино, Драгожани, Кркино, Ново Змирнево, Секираник, Старо Змирнево, Црнобуки, Лопатица, Габалавци, Лисолај, Облаково, Стрежево, Црновец.

90. Матично подрачје Новаци со седиште во Новаци води матични книги на родени и умрени за Новаци, Балдовенци, Билјаник, Гнеотино, Добромири, Ново Село, Рибарци, Тепавци, Суводол, Паралово, Мегленци, Долно Орехово, Грумази, Врањевци, Маково, Брник, Ивени, Мојно, Орле, Рапеш, Старавина, Градешница, Груништа, Зовиќ 1, Будимирици, Петаино.

91. Матично подрачје Добрушево со седиште во Добрушево води матични книги на родени и умрени за Добрушево, Долна Чарлија, Горна Чарлија, Мусинци, Алинци, Ношпал.

92. Матично подрачје Кажани со седиште во Кажани води матични книги на родени и умрени за Кажани, Гопеш, Гавато, Маловиште, Доленци.

93. Матично подрачје Кременица со седиште во Кременица води матични книги на родени и умрени за Кременица, Медитлија, Средно Егри, Горно Егри, Долно Егри, Бач, Сович, Гермидан, Живојно, Брод, Полог, Добровени, Скочивир, Велесело, Сливница, Гнилеж.

94. Матично подрачје Могила со седиште во Могила води матични книги на родени и умрени за Могила, Радобор.

95. Матично подрачје Бистрица со седиште во Бистрица води матични книги на родени и умрени за Бистрица, Барешани, Злокуќани, Кравари, Олевени, Оптичари.

96. Матично подрачје Ивањевци со седиште во Ивањевци води матични книги на родени и умрени за Ивањевци, Древеник, Лознани, Новоселани, Подино, Свето Тодори, Трновци.

97. Матично подрачје Прилеп со седиште во Прилеп води матични книги на родени и умрени за Прилеп, Варош, Дабница, Мажучиште, Присад, Селце, Вепрани, Гуѓаково, Дуње, Клаен, Кокре, Крушевица, Пештани, Чаниште, Беловодица, Крстец, Лениште, Ореовец, Плетвар, Тројаци, Дрен, Голем Радобил, Мал Радобил, Никодин, Ракле, Смолани, Топлица, Царевиќ.

98. Матично подрачје Долнени со седиште во Долнени води матични книги на родени и умрени за Бело Поле, Вранче, Долнени, Браилово, Заполжани, Кутлешево, Мало Мраморани, Новоселани, Сарандиново, Сенокос, Средорек, Дабјани.

99. Матично подрачје Кривогаштани со седиште во Кривогаштани води матични книги на родени и умрени за Кореница, Кривогаштани, Крушеани, Годивје.

100. Матично подрачје Старо Лагово со седиште во Старо Лагово води матични книги на родени и умрени за Алинци, Беровци, Волково, Галичани, Ново Лагово, Прилепец, Мало Рувци, Старо Лагово, Чумово, Штавица, Бонче.

101. Матично подрачје Дупјачани со седиште во Дупјачани води матични книги на родени и умрени за Горно Село, Десово, Дреновци, Дупјачани, Забрчани, Небрегово.

102. Матично подрачје Тополчани со седиште во Тополчани води матични книги на родени и умрени за Веселчани, Загорани, Клепач, Тополчани, Трокрсти, Чепигово.

103. Матично подрачје Витолиште со седиште во Витолиште води матични книги на родени и умрени за Бешиште, Витолиште, Врпско, Живово, Манастир, Полчиште.

104. Матично подрачје Дебреште со седиште во Дебреште води матични книги на родени и умрени за Дебреште, Жабјани, Кошино, Лажани, Ропотово.

105. Матично подрачје Канатларци со седиште во Канатларци води матични книги на родени и умрени за Ерековци, Канатларци, Лопатица, Марул, Подмол, Шелеверци.

106. Матично подрачје Мало Коњари со седиште во Мало Коњари води матични книги на родени и умрени за Боротино, Врбјани, Големо Коњари, Кадино Село, Мало Коњари, Мирче Ацев, Славеј.

107. Матично подрачје Воѓани со седиште во Воѓани води матични книги на родени и умрени за Бела Црква, Воѓани, Обршани, Пашино Рувци.

108. Матично подрачје Костинци со седиште во Костинци води матични книги на родени и умрени за Гостиржани, Долгаец, Зрзе, Костинци, Маргари, Рилево, Секирци, Слечче, Сливје, Стровија, Пашталев, Црнилиште.

109. Матично подрачје Ресен со седиште во Ресен води матични книги на родени и умрени за Ресен, Болно, Сопотско, Лева Река, Избишта, Кривени, Горно Крушје, Петрино, Златари, Јанковец, Царев Двор, Волкодери, Горно Дупени, Дрмени, Езерани, Евла, Коњско, Лавци, Лескоец, Отешев, Долно Перово, Покрвеник, Прељубје, Стење, Стипона, Шурленци.

110. Матично подрачје Подмочани со седиште во Подмочани води матични книги на родени и умрени за Подмочани, Претор, Асамати, Курбиново, Рајца, Козјак, Долна Бела Црква, Горна Бела Црква, Грнчари.

111. Матично подрачје Крани со седиште во Крани води матични книги на родени и умрени за Крани, Арвати, Сливница, Штрбово, Љубојно, Брајчино, Долно Дупени, Наколец.

112. Матично подрачје Демир Хисар со седиште во Демир Хисар води матични книги на родени и умрени за Бараково, Белче, Вардино, Демир Хисар, Граиште, Единаковци, Журче, Загориче, Кутретино, Лесково, Прибилци, Ракитница, Света, Сладуево, Слечче, Суводол, Утово, Доленци, Брезово, Зашле, Бабино, Базерник, Мало Илино, Големо Илино, Железнец.

113. Матично подрачје Жван со седиште во Жван води матични книги на родени и умрени за Жван, Сопотница, Суво Грло, Радово, Слоештица, Мренога, Вирово, Церово, Смилево, Боиште, Обедник.

114. Матично подрачје Крушево со седиште во Крушево води матични книги на родени и умрени за Крушево, Селце, Острилци, Бирино.

115. Матично подрачје Житоше со седиште во Житоше води матични книги на родени и умрени за Белушино, Саждево, Јакреново, Борино, Норово.

116. Матично подрачје Бучин со седиште во Бучин води матични книги на родени и умрени за Бучин, Пресил, Милошево.

117. Матично подрачје Алданци со седиште во Алданци води матични книги на родени и умрени за Врбоек, Свето Митрани, Локвени, Подвис, Алданци.

118. Матично подрачје Македонски Брод со седиште во Македонски Брод води матични книги на родени и умрени за Ореовец, Русјаци, Латово, Требино, Сланско, Дреново, Крапа, Локвица, Суводол, Грешница, Девич, Македонски Брод, Д.Манастирец, Г.Манастирец, Тополница, Томино Село, Инче, Долно Крушје, Г.Крушје, Драгов Дол, Слатина, Старо село, Модриште, Калугерев, Могилец, Белица, Вир, Црешнево, Тажево, Брезница.

119. Матично подрачје Ижиште со седиште во Ижиште води матични книги на родени и умрени за Ижиште, Дворци, Пласница, Преглово.

120. Матично подрачје Самоков со седиште во Самоков води матични книги на родени и умрени за Самоков, Брест, Рамне, Звечан, Бенче, Лупиште, Ковач, Ковче, Зркле, Сушица, Растеш, Волче, Заград, Битово, Г.Ботушје, Д.Ботушје, Требовље, Косово, Здуње, Близанско.

121. Матично подрачје Охрид со седиште во Охрид води матични книги на родени и умрени за Охрид, Лескоец, Велгошти, Рамне, Велестово, Шипокно, Долно Коњско.

122. Матично подрачје Велмеј со седиште во Велмеј води матични книги на родени и умрени за Велмеј, Гркополе, Лешани, Брежани.

123. Матично подрачје Косел со седиште во Косел води матични книги на родени и умрени за Косел, Вапила, Горно Лакочерај, Долно Лакочерај, Ливоишта, Орман, Сирула, Скребатин, Расино.

124. Матично подрачје Требеништа со седиште во Требеништа води матични книги на родени и умрени за Требеништа, Волино, Оровник, Горенци, Подмоље, Мешеишта, Климентани.

125. Матично подрачје Завој со седиште во Завој води матични книги на родени и умрени за Завој, Куралица, Опеница, Плаке, Речица, Свиништа.

126. Матично подрачје Пештани со седиште во Пештани води матични книги на родени и умрени за Пештани, Љубаништа, Трпејца, Елшани.

127. Матично подрачје Белчишта со седиште во Белчишта води матични книги на родени и умрени за Белчишта, Црвена Вода, Ботун, Горно Средоречје, Долно Средоречје, Песочани, Ново Село, Злести, Сливово, Арбиново, Врбјани, Годивје, Лактиње, Мраморец, Турје, Слатино, Издеглавје, Слатински Чифлик, Оздолени, Сошани.

128. Матично подрачје Струга со седиште во Струга води матични книги на родени и умрени за Струга, Враништа, Долна Белица, Мислешев.

129. Матично подрачје Радолишта со седиште во Радолишта води матични книги на родени и умрени за Радолишта, Радожда, Мали Влај, Франгово, Калишта, Заграчани, Шум, Вишни.

130. Матично подрачје Велешта со седиште во Велешта води матични книги на родени и умрени за Велешта, Добовјани, Горно Татеша, Долно Татеша, Ташмаруништа, Тоска.

131. Матично подрачје Дрслајца со седиште во Дрслајца води матични книги на родени и умрени за Дрслајца, Бицево, Делегожда, Корошишта, Ливада, Мороишта, Ново Село, Цепин, Ложани.

132. Матично подрачје Вевчани со седиште во Вевчани води матични книги на родени и умрени за Вевчани, Горна Белица.

133. Матично подрачје Мислодежда со седиште во Мислодежда води матични книги на родени и умрени за Мислодежда, Богојци, Брчево, Збажди, Поум, Присовјани, Локов, Ржаново.

134. Матично подрачје Луково со седиште во Луково води матични книги на родени и умрени за Луково, Бзов, Буринец, Глобочица, Дренук, Модрич, Нерези, Пискупштина, Селци.

135. Матично подрачје Лабуништа со седиште во Лабуништа води матични книги на родени и умрени за Лабуништа, Подгорци, Борец.

136. Матично подрачје Јабланица со седиште во Јабланица води матични книги на родени и умрени за Јабланица, Лакавица.

137. Матично подрачје Октиси со седиште во Октиси води матични книги на родени и умрени за Октиси.

138. Матично подрачје Дебар со седиште во Дебар води матични книги на родени и умрени за Дебар, Баниште, Бомово, Коњари, Кривци, Рајчица, Селокуќи, Спас, Татар Елевци, Тараниќ, Хаме.

139. Матично подрачје Џешиште со седиште во Џешиште води матични книги на родени и умрени за Џешиште, Отишани.

140. Матично подрачје Косоврасти со седиште во Косоврасти води матични книги на родени и умрени за Долно Косоврасти, Горно Косоврасти, Гари, Горно Мелничани, Долно Мелничани, Осој.

141. Матично подрачје Центар Жупа со седиште во Центар Жупа води матични книги на родени и умрени за Центар Жупа, Голем Папрадник, Мал Папрадник, Житинени, Бајрамовци, Баланци, Горенци, Оцовци, Броштица, Пареша, Власики.

142. Матично подрачје Коџаџик со седиште во Коџаџик води матични книги на родени и умрени за Коџаџик, Новак, Елевци, Параленик, Брештани, Осолница, Кочишта, Долгаш.

143. Матично подрачје Могорче со седиште во Могорче води матични книги на родени и умрени за Могорче.

144. Матично подрачје Кичево со седиште во Кичево води матични книги на родени и умрени за Кичево, Вранештица, Кнежино, Раштани, Осој, Староец, Атишта, Карбуница, Трапчин Дол, Длапкин Дол, Грешница, Лешница, Речани –Зајаско.

145. Матично подрачје Зајас со седиште во Зајас води матични книги на родени и умрени за Зајас, Бачишта, Долно Строгомиште, Горно Строгомиште, Колибари, Мидинци, Букојачани, Колари, Тајмиште.

146. Матично подрачје Осломеј со седиште во Осломеј води матични книги на родени и умрени за Осломеј, Гарани, Мамудовци, Ново Село, Премка, Арангел, Жубрино, Србица, Црвевци, Шутово, Стрелци, Лазаровци, Јагол Доленци, Туин, Поповјани, Папрадишта, Јагол, Бериково.

147. Матично подрачје Челопеци со седиште во Челопеци води матични книги на родени и умрени за Челопеци, Бигор Доленци, Лисичани, Миокази, Орланци, Светораче, Дупјани, Патец, Рабетино, Речани-Челопечко, Крушица, Козичино.

148. Матично подрачје Другово со седиште во Другово води матични книги на родени и умрени за Другово, Подвис, Манастирско Доленци, Лавчани, Горно Добреноец, Долно Добреноец, Јаворец, Пополжани, Србјани, Извор, Иванчишта, Долна Душегубица, Малкоец, Кленоец, Попоец, Ехлоец.

149. Матично подрачје Брждани со седиште во Брждани води матични книги на родени и умрени за Брждани, Козица, Белица, Видрани, Јудово, Свињишта, Цер, Велмевци, Прострање, Кладник, Големо Црско, Мало Црско.

150. Матично подрачје Тетово со седиште во Тетово води матични книги на родени и умрени за Тетово, Требош, Фалише.

151. Матично подрачје Брвеница со седиште во Брвеница води матични книги на родени и умрени за Брвеница, Долно Седларце.

152. Матично подрачје Боговиње со седиште во Боговиње води матични книги на родени и умрени за Боговиње, Пирок, Раковец, Селце Кеч.

153. Матично подрачје Шипковица со седиште во Шипковица води матични книги на родени и умрени за Гајре, Шипковица, Лисец, Броец, Вешала, Бозовце.

154. Матично подрачје Селце со седиште во селце води матични книги на родени и умрени за Селце, Вејце, Лавце.

155. Матично подрачје Џепчиште со седиште во Џепчиште води матични книги на родени и умрени за Џепчиште, Порој, Гермо.

156. Матично подрачје Непроштено со седиште во Непроштено води матични книги на родени и умрени за Непроштено, Лешок, Ратаје, Сетоле, Отуње, Варвара.

157. Матично подрачје Речица со седиште во Речица води матични книги за Голема Речица, Мала Речица, Горно Палчиште.

158. Матично подрачје Вратница со седиште во Вратница води матични книги на родени и умрени за Нераште, Одри, Беловиште, Вратница, Орашје, Старо Село, Рогачево, Јажинце, Првце.

159. Матично подрачје Групчин со седиште во Групчин води матични книги на родени и умрени за Групчин, Ново Село, Церово, Мерово, Добарце, Ларце, Чифлик, Копачиндол, Рогле.

160. Матично подрачје Желино со седиште во Желино води матични книги на родени и умрени за Желино, Палатица, Сиричино, Туденце, Прелџубиште, Жилче, Озормиште.

161. Матично подрачје Јегуновце со седиште во Јегуновце води матични книги на родени и умрени за Јегуновце, Копанце, Подбреѓе, Раотинце, Јанчиште.

162. Матично подрачје Камењане со седиште во Камењане води матични книги на родени и умрени за Камењане, Долно Палчиште, Синичане, Горно Седларце, Новаке.

163. Матично подрачје Милетино со седиште во Милетино води матични книги на родени и умрени за Милетино, Челопек, Блаце.

164. Матично подрачје Радиовце со седиште во Радиовце води матични книги на родени и умрени за Радиовце, Волковија, Стенче, Теново, Жеровјане.

165. Матично подрачје Седларево со седиште во Седларево води матични книги на родени и умрени за Седларево, Лукавица, Гургуница.

166. Матично подрачје Теарце со седиште во Теарце води матични книги на родени и умрени за Теарце, Отушиште, Слатино, Брезно, Пршовце, Глоѓи, Јелошник, Доброште.

167. Матично подрачје Урвич со седиште во Урвич води матични книги на родени и умрени за Урвич, Јеловјане, Ново Село 2.

168. Матично подрачје Шемшево со седиште во Шемшево води матични книги на родени и умрени за Шемшево, Сиричино, Туденце, Перлџубиште, Жилче, Озормиште.

169. Матично подрачје Гостивар со седиште во Гостивар води матични книги на родени и умрени за Гостивар, Долна Бањица, Горна Бањица, Балин Дол, Беловиште, Долно Јеловце, Горно Јеловце, Лешница, Сушица, Лакавица, Мало Турчане, Чајле, Здуње, Речане, Вруток, Равен, Дуф, Печково, Ново Село, Оркуше, Мердита, Симница, Долна Гоновица, Митрој Крсти, Церово, Сретково,

170. Матично подрачје Врапчиште со седиште во Врапчиште води матични книги на родени и умрени за Врапчиште, Врановци, Дебреште, Галате, Зубовце, Ново Село, Пожаране, Топлица.

171. Матично подрачје Форино со седиште во Форино води матични книги на родени и умрени за Корино, Форино.

172. Матично подрачје Жировница со седиште во Жировница води матични книги на родени и умрени за Жировница, Врбјани, Видуше, Болетин, Лазарополе, Росоки, Селце, Тресонче.

173. Матично подрачје Србиново со седиште во Србиново води матични книги на родени и умрени за Србиново, Трново, Падалиште, Страјане, Железна Река, Куново, Кафа.

174. Матично подрачје Неготино-Полошко со седиште во Неготино-Полошко води матични книги на родени и умрени за Неготино-Полошко, Горјане, Градец, Добридол, Ѓурѓевиште, Сенокос, Ломница, Калиште.

175. Матично подрачје Ростуше со седиште во Ростуше води матични книги на родени и умрени за Битусе, Велебрдо, Ростуша, Сушица, Галичник, Требиште.

176. Матично подрачје Скудриње со седиште во Скудриње води матични книги на родени и умрени за Скудриње, Присојница, Јанче, Ациевци.

177. Матично подрачје Чеграње со седиште во Чеграње води матични книги на родени и умрени за Чеграње, Тумчевиште.

178. Матично подрачје Маврови Анови со седиште во Маврови Анови води матични книги на родени и умрени за Маврово, Врбен, Леуново, Никифорово, Кичиница, Маврови Анови. Беличица, Бибај, Богдево, Бродец, Волковија, Грекај, Жужње, Кракорница, Нивиште, Нистрово, Ничпур, Рибница, Сенце, Тануше.

I.2. Населени места за кои ќе се водат матичните книги на венчани:

Скопје-Општина Сарај, Скопје-Општина Ѓорче Петров, Скопје-Општина Гази Баба, Скопје-Општина Чаир, Скопје-Општина Шуто Оризари, Скопје-Центар, Петровец, Чучер Сандево, Драчево, Студеничани, Арачиново, Рашче, Сингелик, Ракотинци, Илинден, Велес, Богомила, Чашка, Долно Јаболчишта, Градско, Кавадарци, Дреново, Бегниште, Сирково, Росоман, Неготино, Пепелиште, Демир Капија, Куманово, Клевовце, Младо Нагоричане, Старо Нагоричане, Табановце, Романовце, Липково, Матејче, Слупчане, Лојане, Крива Паланка, Ранковце, Мождивњак, Петралица, Кратово, Шопско Рудари, Страцин, Штип, Радање, Долни Балван, Три Чешми, Лакавица, Драгоево, Берово, Двориште, Владимирово, Виница, Драгобашта, Градец, Блатец, Делчево, Тработивиште, Кочани, Облешево, Пробиштип, Злетово, Свети Николе, Лозово, Пехчево, Македонска Каменица, Струмица, Куклиш, Муртино, Босилово, Турново, Ново Село, Добрашинци, Василево, Гевгелија, Нов Дојран, Миравци, Стојаково, Валандово, Чалакли, Богданци, Радовиш, Конче, Битола, Деделбалци, Велушина, Кукуречани, Новаци, Добрушево, Кажани, Крменица, Могила, Бистрица, Ивањевци, Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Старо Лагово, Дупјачани, Тополчани, Витолиште, Дебреште, Канатларци, Мало Коњари, Воѓани, Костинци, Ресен, Подмочани, Крани, Демир Хисар, Жван, Крушево, Житоше, Бучин, Алданци, Македонски Брод, Ижиште, Самоков, Охрид, Велмеј, Косел, Требеништа, Завој, Пештани, Белчишта, Струга, Радолишта, Велешта, Дрслајца, Вевчани, Мислодежда, Луково, Лабуништа, Јабланица, Октиси, Дебар, Цепиште, Косоврасти, Центар Жупа, Коцакци, Могорче, Кичево, Зајас, Осломеј, Челопеци, Другово, Брждани, Тетово, Брвеница, Шипковица, Селце, Цепчиште, Непоштено, Речица, Боговиње, Вратница, Групчин, Желино, Јегуновце, Камењане, Милетино, Радиовце, Седларево, Теарце, Урвич, Шемшево, Гостивар, Врапчиште, Форино, Жировница, Србиново, Неготино-Полошко, Ростуше, Скудриње, Чеграње, Маврови Анови.

II. Ова решение ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2011 година.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1833/1
22 декември 2010 година
Скопје

Директор,
Ашим Зеќироски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010167